

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 161 Год. LXIII Понеделник, 31 декември 2007

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2271. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на спортски и други приредби на пат и висината на трошоците поврзани со организирање на спортски и други приредби на пат од страна на униформираните полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.....	2	личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти.....	2
2272. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи...	2	2274. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција	3
2273. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на		2275. Објава од Министерството за надворешни работи.....	3
		2276. Упатство за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	3
		2277. Решение од Комисијата за јавни хартии од вредност.....	3
		Огласен дел	1-20

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 2271.

Врз основа на член 417 алинеја 5 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ПАТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ПАТ ОД СТРАНА НА УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на организација на обезбедувањето на спортски и други приредби на пат и висината на трошоците поврзани со организирање на спортски и други приредби на пат од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.

Член 2

Обезбедувањето на спортски и други приредби на пат се врши во услови на отворен и затворен патен сообраќај.

Член 3

Во услови на отворен патен сообраќај, обезбедувањето на спортски и други приредби на пат се врши со еден службен патнички автомобил на Полицијата пред учесниците и со еден службен патнички автомобил на Полицијата зад учесниците на спортската или друга приредба на пат, а од левата страна на учесниците обезбедувањето може да се врши и со еден службен мотоцикл на Полицијата.

Член 4

Во услови на затворен патен сообраќај, обезбедувањето на спортски и други приредби на пат се врши со по еден службен патнички автомобил на Полицијата распоредени на краевите на патот на кој се одвива спортската или друга приредба на пат.

Член 5

Униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи може да преземаат и дополнителни мерки на обезбедување во зависност од видот и типот на спортската или друга приредба на пат.

Член 6

Одредбите кои се однесуваат на висината на трошоците поврзани со обезбедувањето на вонреден превоз од Правилникот за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/2007) се применуваат и при определувањето на висината на трошоците поврзани со обезбедувањето на спортски и други приредби на пат од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на плаќање на трошоците сврзани со обезбедувањето на пробните возења, вонредниот превоз и спортски или други приредби на пат („Службен весник на СРМ“ бр. 18/85 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/92).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-84470/1
26 декември 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

2272.

Врз основа на член 417 алинеја 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2007) во член 9 став 3 во третата реченица зборовите: „кои се однесуваат на посебни околности утврдени од страна на органот кој ја издава возачката дозвола (религиозни, медицински или културни)“ се заменуваат со зборовите: „поради религиозни, медицински или културни причини“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-84548/1
26 декември 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

2273.

Врз основа на член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2007), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ЛИЧНАТА КАРТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ

Член 1

Во Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2007 и 129/2007) во член 7 став 3 во третата реченица зборовите: „кои се однесуваат на

посебни околности утврдени од страна на органот што ја издава личната карта (религиозни, медицински или културни)" се заменуваат со зборовите: „поради религиозни, медицински или културни причини“.

Член 2

Во членот 9 зборовите: „ги сноси трошоците за“ се заменуваат со зборот: „обезбедува“.

Член 3

Во член 11 во ставот 2 по зборовите: „матичен број“ се додаваат зборовите: „место и адреса на живеење,“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-84550/1
26 декември 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

2274.

Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/2003, 46/2004 и 19/2007), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРА- СЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ДР- ЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ И ЗЕМА- ЊЕ НА ПОТПИС ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/93, 54/93, 73/2004 и 40/2007) во член 2-б став 3 во третата реченица зборовите: „кои се однесуваат на посебни околности утврдени од страна на органот кој го издава пасошот (религиозни, медицински или културни)" се заменуваат со зборовите: „поради религиозни, медицински или културни причини“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-84552/1
26 декември 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 2275.

О Б Ј А В А

Договорот меѓу Република Македонија и Република Австрија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал, склучен во Скопје на 10 септември 2007 година, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Австрија за одбегнување на двојното одано-

чување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал („Службен весник на РМ“ бр. 152/2007), влегува во сила на 20 јануари 2008 година, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 77-854/1
21 декември 2007 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
м-р **Антонио Милошоски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2276.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИ- ТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа упатство се пропишуваат **формата и содржината на платните инструменти**, кои се во употреба и исклучителна примена во платниот промет на Република Македонија помеѓу учесниците во платниот промет (во понатамошниот текст: **учесниците**) и носителите на платниот промет (во понатамошниот текст: **носителите**).

2. **Платен инструмент** претставува однапред утврден образец со единствена содржина и форма, со кој учесникот му наложува на носителот да изврши плаќање.

3. Учесниците и носителите на платниот промет ги применуваат пропишаните платни инструменти кои се единствени за извршување на платниот промет во земјата.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

4. Секој платен инструмент задолжително го содржи **називот** (името) на платниот инструмент, во горниот десен агол и **бројот на образецот** во долниот десен агол.

5. На платните инструменти се впишуваат податоци кои се неопходни за реализација на финансиските трансакции помеѓу учесниците во платниот промет. Тие податоци се впишуваат во за тоа определени полиња на инструментите и се нарекуваат **елементи на платните инструменти**.

6. Елементите на платните инструменти се впишуваат на платните инструменти со алфанумерички и нумерички знаци.

7. Платните инструменти се печатат и пополнуваат на македонски јазик со кирилично писмо во печатни букви.

8. Платни инструменти во смисла на ова упатство се:
8.1. **УПЛАТНИЦА** (образец **ПП 10**);
8.2. **НАЛОГ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА** (образец **ПП 40**);
8.3. **УПАТНИЦА ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА** (образец **ПП 41**);
8.4. **НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** (образец **ПП 30**);
8.5. **ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** (на товар на еден налагавач во полза на еден примач по повеќе основи) (образец **ПП 31**);
8.6. **ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** (на товар на еден налагавач во полза на повеќе примачи) (образец **ПП 32**);
8.7. **НАЛОГ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ЈАВНИ ПРИХОДИ** (образец **ПП 50**);
8.1. Елементи на инструментот **УПЛАТНИЦА** (образец **ПП 10**)

Уплатувач		Примач	
1. Назив и седиште на уплатувачот - налогодавачот	задолжителен	9. Назив и седиште на примачот	задолжителен
2. Банка на уплатувачот	опционален	10. Банка на примачот	задолжителен
3. Повикување на број - одобрување	задолжителен	11. Трансакциска сметка (на примач)	задолжителен
4. Цел на дознака	опционален	12. Износ	задолжителен
5. Датум на уплата	задолжителен	13. Шифра (на плаќање)	задолжителен
6. Место на уплата	задолжителен	14. Начин (на плаќање)	опционален
7. Потпис	задолжителен	15. Наплатен надомест	задолжителен (го впишува носителот)
8. Место за лого	опционален		

16. Место за автоматска обработка опционален

Содржина на елементите и нивно пополнување:

1. Елементот **“назив и седиште на уплатувачот - налогодавачот”**, (назив и седиште на правното или физичко лице-уплатувач) е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а го означува називот и седиштето на правното лице на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името и адресата на физичкото лице како е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

2. Во елементот **“банка на уплатувачот”**, се впишува алфанумерички податок кој укажува на називот на банката каде што е извршена уплатата, односно банката каде што уплатувачот го поднесува инструментот заради извршување на платната трансакција. Овој елемент служи како дополнителна информација за бројот на трансакциската сметка на уплатувачот наведен на платниот инструмент а го пополнува учесникот.

3. Во елементот **“повикување на број”**, (одобрување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок, кој претставува однапред договорен број помеѓу учесниците во платниот промет (уплатувач и примач), а содржи дополнителни информации за основата на плаќањето на средства (на пр. број на фактура, број на договор по платен аванс, број на продажно место, број на кредитна партија и други дополнителни информации) и го пополнува учесникот.

4. Во елементот **“цел на дознака”**, кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основата за уплатата на средства заради која е воспоставен налог, односно дава податоци за спроведување на контрола на податоци наведени во елементот **“повикување на број”** и го пополнува учесникот.

5. Елементот **“датум на уплата”**, е нумерички податок кој го пополнува учесникот-уплатувач, а носителот - банката го верифицира.

6. Елементот **“место на уплата”**, е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а укажува на местото каде истиот ги уплатил средствата.

7. Елементот **“потпис”**, го пополнува учесникот, овластеното лице кое во правниот промет го претставува правното лице-уплатувач, односно физичкото лице-уплатувач со што инструментот станува налог на плаќање, т.е. се одобрува извршување на трансакцијата.

8. Елементот **“место за лого”**, е празно. На тоа место носителот или учесникот може да го втисне заштитниот знак заради препознатливост или од маркетиншки мотив.

9. Елементот **“назив и седиште на примачот”**, (назив и седиште на правно или физичко лице) е алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Го пополнува учесникот и во тоа поле се впишува називот и седиштето на правното лице на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името и седиштето на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

10. Елементот **“банка на примачот”**, е алфанумерички податок кој служи за визуелна проверка на инструментот и дополнителна информација за бројот на трансакциската сметка на примачот на средства наведен на платниот инструмент, а го пополнува учесникот.

11. Елементот **“трансакциска сметка”**, (број на сметка на примач) претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат бројот на трансакциската сметка на клиентот во чија полза се врши плаќањето, односно примачот на средства. Истиот го пополнува учесникот.

12. Елементот **“износ”**, (со бројки) претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две свездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите.

13. Елементот **“шифра”**, (на плаќање) е нумерички податок сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учесникот, согласно основата за плаќање, наведена во Шифрите на плаќање кај единствените платни инструментирани кој се составен дел на ова упатство, а кој го содржат описот на намената на дознаката и објаснението за неговата примена.

14. Елементот **“начин”** (на плаќање), е нумерички податок кој го пополнува учесникот-уплатувач, односно налогодавачот и тој укажува дали налогодавачот бара да се изврши уплатата итно (преку **МИПС-системот** на НБРМ), преку системите за одложено порамнување, или на друг начин. Ако овој податок не е впишан од страна на налогодавачот, тогаш нема третман на итно плаќање.

Кодирањето на начинот на плаќање е дефинирано во глава III. точка 15 на ова упатство.

15. Елементот **“наплатен надомест”**, е нумерички податок кој го впишува носителот (до колку со акт има предвидено да наплаќа надомест на трошок за прием на ефектива или за извршување на услуга).

16. Елементот **“место за автоматска обработка на податоци”**, е елемент во функција на носителот, кој му користи за полесна обработка на податоците и нивно автоматско процесирање.

Елементи на талонот-Потврда за уплатница

Талонот - Потврда за уплатница останува кај учесникот - уплатувач по извршена контролата (за идентичноста на податоците внесени во елементите на инструментот) од страна на носителот. Талонот содржи дел од елементите на самиот инструмент - Уплатница т.е.:

1. место за лого;
2. трансакциска сметка (на примачот);
3. износ;
4. назив и седиште (на примачот);
5. повикување на број при одобрување;
6. шифра (на плаќање);
7. начин (на плаќање)
8. датум на уплата;
9. место на уплата;
10. место за потврда на прием.

Елементот **“место за потврда на прием”** е елемент во функција на учесникот, кој му користи како доказ за даден налог за извршување на одредена трансакција кај носителот.

Користење на инструментот УПЛАТНИЦА (образец ПП 10):

Уплатницата е инструмент кој во платниот промет го користат правните лица, физичките лица кои вршат регистрирана дејност и други физички лица. Уплатницата како инструмент се користи за уплата на готови

пари во полза на сопствена сметка, како и уплата на готови пари во полза на туѓа сметка кога уплатува друго физичко лице. Со добивањето на овој платен инструмент, носителот (банката) од уплатувачот - налогодавачот добива соодветен износ на готови пари кои треба да ги уплати на сметката на примачот на средства. Уплатата може да биде на основа на: дневен пазар и други уплати, како и плаќање на обврски од страна на други физички лица кои не вршат регистрирана дејност.

8.2 Елементи на инструментот НАЛОГ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА (образец ПП 40)

Налогодавач	Примач
1. Назив и седиште на налогодавачот	9. Назив и седиште на примачот (лице кое подига готовина)
2. Трансакциска сметка (на налогодавачот)	10. Единствен матичен број на физичкото лице (ЕМБГ) на лицето кое ќе подига готовина
3. Повикување на број - задолжување	11. Износ
4. Цел на исплата	12. Шифра (на плаќање)
5. Датум на исплата	13. Потпис на примачот (лице кое подига готовина)
6. Место на исплата	14. Наплата надомест
7. Потпис (на налогодавачот)	15. Место за автоматска обработка
8. Место за лого	

Содржина на елементите и нивно пополнување:

1. Во елементот **“назив и седиште на налогодавачот”**, (назив и седиште на правното или физичко лице-налогодавач) е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а го означува називот и седиштето на правното лице, на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името и адресата на физичкото лице, како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

2. Елементот **“трансакциска сметка”** (на налогодавачот), претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат: бројот на трансакциската сметка на налогодавачот на чиј товар се врши исплатата на средствата во готово и истиот го пополнува учесникот.

3. Во елементот **“повикување на број”**, (задолжување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок како поблиско објаснување за деловните промени на налогодавачот, за неговите потреби при аналитичка евиденција и сл.

4. Во елементот **“цел на исплата”**, кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основата за исплатата, односно подигање на готовината заради кој е воспоставен налог, односно дава податоци за спроведување контрола на податоците содржани во елементот **“повикување на број - при задолжување”**

5. Елементот **“датум на исплата”**, е нумерички податок кој го пополнува учесникот и означува кога календарски од трансакциската сметка на налогодавачот е исплатена готовина.

6. Елементот **“место на исплата”**, е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а укажува на местото каде на примачот (лицето овластено за подигање на готовина) му се исплатени средствата.

7. Елементот **“потпис”** (на налогодавачот), го пополнува учесникот, овластеното лице кое во правниот промет го претставува правното лице-налогодавач, односно физичкото лице-налогодавач, со што му наложува на носителот да го исплати од трансакциската сметка наведениот износ.

8. Елементот **“место за лого”**, е празно. На тоа место носителот или учесникот може да го втисне заштитниот знак заради препознатливост или од маркетиншки мотив.

9. Елементот **“назив и седиште на примачот”** (лице кое подига готовина), е алфанумерички податок кој го означува името и презимето на лицето кое ја подига готовината од сметка за име на налогодавачот, на начин како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган и истиот го пополнува учесникот.

10. Елементот **“број на личната карта”** (на примачот), (на лице кое што подига готовина) е нумерички податок кој го впишува учесникот на начин како што е евидентирано во документот (лична карта) издаден од надлежниот орган и служи како потврда за идентификација на лицето при подигање на готовината.

11. Елементот **“износ”**, (со бројки) претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две свездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето, со запирка, дениите ги издвојува од денарите.

12. Елементот **“шифра”** (на плаќање), е нумерички податок сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учесникот, согласно со основата за плаќање, наведена во Шифрите на плаќање кај единствените платни инструментикои кој се составен дел на ова уплатство, а кој го содржат описот на намената на дознаката и објаснението за неговата примена.

13. Елементот **“потпис на примачот”**, го пополнува учесникот-примач, при прием на готовината како дополнителна потврда- доказ, дека средствата му се исплатени.

14. Елементот **“наплатен надомест”**, е нумерички податок кој го впишува носителот (до колку со акт има предвидено да наплаќа надомест на трошок за прием на ефектива или за извршување на услуга).

15. Елементот **“место за автоматска обработка на податоци”**, е елемент во функција на носителот, кој му користи за полесна обработка на податоците и нивно автоматско процесирање.

Елементи на талонот-Потврда за исплата на готовина

Талонот - Потврда за исплата на готовина останува кај учесникот - налогодавач по извршена контролата (за идентичноста на податоците внесени во елементите на инструментот) од страна на носителот. Талонот содржи дел од елементите на самиот инструмент - Налог за исплата на готовина т.е.:

1. место за лого;
2. трансакциска сметка(на налогодавачот);
3. износ;
4. назив и седиште на примачот (лице кое ја подига готовината);
5. повикување на број - задолжување;
6. шифра (на плаќање);
7. место на исплата;
8. датум на исплата;
9. место за потврда на прием.

Елементот **“место за потврда на прием”** е елемент во функција на учесникот, кој му користи како доказ за даден налог за извршување на одредена трансакција кај носителот.

Користење на инструментот НАЛОГ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА (образец ПП 40)

Инструментот Налог за исплата на готовина (образец ПП 40) се користи при подигање на средства (готовина) од трансакциската сметка на правното или физичко лице на шалтерите на банките, односно нивните организациони делови согласно законските прописи за подигање на ефектива (исплата на плати, надомест за хранарина, надомест за превоз од и до работно место, за материјални трошоци, за откуп на добиточни грла, живина, млеко и млечни производи или земјоделски производи од индивидуални производители и сл.).

8.3.Елементи на УПАТНИЦАТА ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА (образец ПП 41)

Упатувач	Примач
1. Назив и седиште на упатувачот (налогодавач)	10. Назив и седиште на примачот
2. Трансакциска сметка на упатувачот (налогодавач)	11. Матичен број на примачот (ЕМБГ)
3. Банка на упатувачот (налогодавач)	12. Износ
4. Повикување на број - задолжување	13. Датум на исплата
5. Основ за исплата	14. Место на исплата
6. За месец	15. Наплатен налогост
7. Шифра (на плаќање)	16. Потпис (на примачот)
8. Начин (на плаќањето)	17. Место за автоматска обработка
9. Место за лого	Опционален

Содржина на елементите и нивно пополнување:

1. Во елементот **“назив и седиште на упатувачот”** (назив и седиште на правното или физичко лице-налогодавач) е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а го означува називот и седиштето на правното лице, на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името и седиштето на физичкото лице како е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

2. Елементот **“Трансакциска сметка на упатувачот”** (налогодавач), претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат: бројот на трансакциската сметка на налогодавачот на чиј товар се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот.

3. Во елементот **“банка на упатувачот”** (налогодавач), се впишува алфанумерички податок кој укажува на називот на банката каде се наоѓа трансакциската сметка на налогодавачот, односно банката каде што истиот го поднесува инструментот заради извршување на платната трансакција. Овој елемент служи како дополнителна информација за бројот на сметката на налогодавачот наведен на платниот инструмент и го пополнува учесникот.

4. Во елементот **“повикување на број”**, (задолжување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок како поблиско објаснување за деловните промени на налогодавачот - должник, кога плаќањето се врши во име и за сметка на друго лице, во име и за сметка на граѓанин по тековна сметка, за потреби на аналитичка евиденција на налогодавач и сл.

5. Во елементот **“основ за исплата”**, кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основот за упатување на средства заради која е воспоставен налог, односно дава податоци за спроведување контрола на податоците наведени во елементот **“повикување на број”**, (задолжување).

6. Елементот **“за месец”**, е нумерички податок кој учесникот го впишува во две полиња, а означува месец за кој се врши исплата на (пензии, надомест на услуги, станарина и сл.). Овој податок претставува дополнително објаснение за основата за упатување на средства.

7. Елементот **“шифра”** (на плаќање), е нумерички податок сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учесникот, согласно со основата за плаќање, наведена во Шифрите на плаќање кај единствените платни инструментикои кој се составен дел на ова упатство, а кој го содржат описот на намената на дознаката и објаснението за неговата примена.

8. Елементот **“начин”** (на плаќање), е нумерички податок кој го пополнува учесникот-упатувач, односно налогодавачот и тој укажува дали подносителот бара да се изврши трансакцијата веднаш (преку МИПС -

системот на НБРМ), преку системите за одложено порамнување, или на друг начин. Ако овој податок не е впишан од страна на налогодавачот тогаш, нема третман на итно плаќање.

Кодирањето на начинот на плаќање е дефинирано во глава III. точка 15 на ова упатство.

9. Елементот **“место за лого”**, е празно. На тоа место носителот или учесникот може да го втисне заштитниот знак заради препознатливост или од маркетиншки мотив.

10. Елементот **“назив и седиште на примачот”**, (назив и седиште на правното или физичкото лице) е алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Го пополнува учесникот и во тоа поле се впишува називот и седиштето на правното или физичкото лице на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, седиштето и адресата на физичкото лице како е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

11. Елементот **“матичен број на примачот (ЕМБГ)”**, е нумерички податок кој се внесува во 13 полиња. Го впишува учесникот и служи како потврда за идентификација при исплата на средства.

12. Елементот **“износ”**, (со бројки) претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето, со запирка, дените ги издвојува од денарите.

13. Елементот **“датум на исплата”**, е нумерички податок кој го пополнува носителот или службеникот на поштата (до колку постои договор помеѓу носителот и поштата за сервисирање на услугите од страна на поштата) при исплата на средствата.

14. Елементот **“место на исплата”**, е алфанумерички податок кој го пополнува носителот, а укажува на местото каде на примачот-корисник му се исплатени средствата.

15. Елементот **“наплатен надомест”**, е нумерички податок кој го внесува носителот, а претставува надомест на трошок за извршена услуга при исплата на ефектива од страна на носителот или поштата (до колку постои договор помеѓу носителот и поштата за сервисирање на овој вид услуга).

16. Елементот **“потпис”** (на примач), го пополнува учесникот-примач, при прием на средствата како дополнителна потврда - доказ, дека истите му се исплатени.

17. Елементот **“место за автоматска обработка на податоци”**, е елемент во функција на носителот, кој му користи за полесна обработка на податоците и нивно автоматско процесирање.

Елементи на талонот - Потврда за упатница за исплата на готовина

Талонот - Потврда за упатница за исплата на готовина останува кај учесникот - налогодавач по извршена контрола (за идентичноста на податоците внесени во елементите на инструментот) од страна на носителот. Талонот содржи дел од елементите на самиот инструмент - Упатница т.е.:

1. место за лого;
2. назив и седиште на упатувачот (налогодавач);
3. трансакциска сметка на упатувачот (налогодавач);
4. назив и седиште на примачот;
5. износ;
6. основа за исплата;
7. шифра (на плаќање);
8. за месец;
9. место за потврда на приемот.

Елементот “место за потврда на прием” е елемент во функција на учесникот, кој му користи како доказ за даден налог за извршување на одредена трансакција кај носителот.

Користење на инструментот УПАТНИЦА ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА (образец ПП 41)

Упатницата за исплата на готовина се користи при исплата на готовина по дознаки, судски решенија на граѓани, при исплата на пензии и друг вид примања. Исплатата може да се изврши на благајна во централата на носителот - банката или на благајна во неговите организациони делови, на благајни во пошта, или преку пошта во домот (до колку носителот склучи договор со пошта за сервисирање на корисниците на услугите).

8.4. Елементи на инструментот НАЛОГ ЗА ПРЕНОС (образец ПП 30):

Налогодавач		Примач	
1. Назив и седиште на	задолжителен	9. Назив и седиште на	задолжителен
налогодавачот		примачот	
2. Трансакциска сметка на	задолжителен	10. Трансакциска сметка на	задолжителен
налогодавачот		примачот	
3. Банка на налогодавачот	опционален	11. Банка на примачот	задолжителен
4. Цел на дознака	опционален	12. Износ	задолжителен
5. Повикување на број	опционален	13. Повикување на број	задолжителен
(задолжување)		(одобрување)	
6. Потпис (на	задолжителен	14. Шифра (на плаќање)	задолжителен
налогодавач)			
7. Датум на валута	задолжителен	15. Начин (на плаќање)	опционален
8. Место за лого	опционален	16. Датум на поднесување	задолжителен
		17. Место на поднесување	задолжителен
		18. Место за автоматска	
		обработка опционален	

Содржина на елементите и нивно пополнување:

1. Елементот “назив и седиште на налогодавачот”, (назив и седиште на правното или физичкото лице-налогодавач) е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а го означува називот и седиштето на правното лице, на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

2. Елементот “Трансакциска сметка на налогодавачот”, претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња кои го означуваат: бројот на сметката на налогодавач на чиј товар се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот.

3. Во елементот “банка на налогодавачот”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на називот на банката каде се наоѓа сметката на налогодавачот, односно банката каде што истиот го поднесува инструментот заради извршување на платната трансакција. Овој елемент служи како дополнителна информација за бројот на трансакциската сметка на налогодавачот наведен на платниот инструмент, а го пополнува учесникот.

4. Во елементот “цел на дознака”, кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основата за плаќање заради кој што е воспоставен налог, односно дава податоци за спроведување на контрола на елементот “повикување на број - при одобрување”.

5. Во елементот “повикување на број”, (при задолжување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок како поблиско објаснување за деловните промени на налогодавачот - должник, кога плаќањето се врши во име и за сметка на друго лице, во име и за сметка на граѓанин по тековна сметка, за потреби на аналитичка евиденција на налогодавачот и сл.

6. Елементот “потпис” (на налогодавачот), го пополнува учесникот, овластеното лице кое во правниот промет го претставува правното лице-налогодавач, од-

носно физичкото лице-налогодавач, со што инструментот станува налог за плаќање, т.е. се одобрува извршување на трансакцијата.

7. Елементот “датум на валута”, е нумерички податок кој го пополнува учесникот со што го означува календарски датумот кога од неговата сметка треба да се симнат средствата за да се изврши плаќањето, односно да се реализира трансакцијата.

8. Елементот “место за лого”, е празно. На тоа место носителот или учесникот може да го втисне заштитниот знак заради препознатливост или од маркетиншки мотив.

9. Елементот “назив и седиште на примачот”, (назив и седиште на правното или физичкото лице) е алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Го пополнува учесникот и во тоа поле се впишува називот и седиштето на правното лице на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издадено од надлежниот орган.

10. Елементот “Трансакциска сметка на примачот”, (број на трансакциска сметката на примачот) претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат: бројот на трансакциската сметка на клиентот во чија полза се врши плаќањето, односно примачот на средства и истиот го пополнува учесникот.

11. Елементот “банка на примачот”, е алфанумерички податок кој служи за визуелна проверка на инструментот и како дополнително образложение за бројот на сметката кој е наведен на платниот инструмент.

12. Елементот “износ”, (со бројки) претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две свездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите.

13. Во елементот “повикување на број”, (при одобрување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок, кој претставува однапред договорен број помеѓу учесниците (налогодавач и примач), а содржи дополнителни информации за основата на плаќање на средства (на пр. број на фактура, број на договор, број на продажно место, број на кредитна партија и други дополнителни информации).

14. Елементот “шифра” (на плаќањето), е нумерички податок сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учесникот, согласно со основата за плаќање, наведена во Шифрите на плаќање кај единствените платни инструменткои кој се составен дел на ова упатство, а кој го содржат описот на намената на дознаката и објаснението за неговата примена.

15. Елементот “начин” (на плаќањето), е нумерички податок кој би требало да го заведе налогодавачот и тој укажува дали подносителот бара да се изврши уплатата итно (преку МИПС - системот на НБРМ), преку системите за одложено порамнување, или на друг начин. Ако овој податок не е впишан од страна на налогодавачот тогаш, нема третман на итно плаќање.

Кодирањето на начинот на плаќање е дефинирано во глава III. точка 15 на ова упатство.

16. Елементот “датум на поднесување”, е нумерички податок кој означува календарски кога е предаден инструментот кој го пополнува налогодавачот, а го верифицира носителот.

17. Елементот **“место на поднесување”**, е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а укажува на местото каде корисникот го поднел налогот за плаќање.

18. Елементот **“место за автоматска обработка на податоци”**, е елемент во функција на носителот, кој му користи за полесна обработка на податоците и нивно автоматско процесирање.

Елементи на талонот-Потврда на налог за пренос

Талонот - Потврда на налог за пренос останува кај учесникот - налогодавач по извршена контролата (за идентичноста на податоците внесени во елементите на инструментот) од страна на носителот. Талонот содржи дел од елементите на самиот инструмент-Налог за пренос т.е.:

1. место за лого;
2. трансакциска сметка на налогодавачот;
3. трансакциска сметка на примачот;
4. износ;
5. повикување на број на налогодавачот (одобрување)
6. повикување на број на примачот (задолжување)
7. шифра на плаќање;
8. начин на плаќање;
9. датум на поднесување;
10. дата на валута;
11. место за потврда на приемот.

Елементот **“место за потврда на приемот”** е елемент во функција на учесникот, кој му користи како доказ за даден налог за извршување на одредена трансакција кај носителот.

Користење на инструментот **НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** (образец ПП 30):

Инструментот **Налог за пренос** (образец ПП30) се користи кога надлежен орган му налага на носителот на платниот промет да изврши пренос на средства од сметката на должникот во корист на сметката на доверителот целосно или делумно по основ на извршување на решение за присили наплата и налози за блокада на средства за безготовинско плаќање, каде налогодавачот - должник, му наложува на носителот (банката) на товар на неговата трансакциска сметка да пренесе средства на сметка на друг учесник - доверител. Исто така, овој платен инструмент може да се користи кога преносот на средства се врши меѓу две сметки на ист учесник, па дури и кога се врши книжење на одреден износ на средства во полза и на товар на иста сметка на учесникот како резултат на компензација, асигнација, цесија, преземање на долг, пренос на хартии од вредност и по основа на други пресметки пропишани со закон.

8.5. Елементи на инструментот **ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** (на товар на трансакциска сметката на еден налогодавач, во полза на еден примач по повеќе основи) (образец ПП 31)

Налогодавач				Примач			
1.	Назив и седиште на налогодавачот	задолжителен	8.	Назив и седиште на примачот	задолжителен		
2.	Трансакциска сметка на налогодавачот	задолжителен	9.	Трансакциска сметка на примачот	задолжителен		
3.	Банка на налогодавачот	опционален	10.	Банка на примачот	задолжителен		
4.	Датум на валута	задолжителен	11.	Износ (вкупен)	задолжителен		
5.	Вкупен број на налози	задолжителен	12.	Датум на поднесување	задолжителен		
6.	Потпис (на налогодавачот)	задолжителен	13.	Начин (на плаќање)	опционален		
7.	Место за лого	опционален	14.	Место на поднесување	задолжителен		
15.	Реден бр. на налогот	задолжителен	16.	ИЗНОС (по посленичен налог во МКД)	задолжителен	17.	Целна ставка
						18.	Шифра
						19.	Повикување на број (задолжување)
						20.	Повикување на број (задолжување)
						21.	Место за потврда на приемот
						22.	Износ на налози на страници 1 до X број страници
						23.	Вкупен износ на стр. 1 до X број страници

Содржина на елементите и нивно пополнување:

1. Елементот **“назив и седиште на налогодавачот”**, (назив и седиште на правното или физичкото лице-налогодавач) е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а го означува називот и седиштето на правното лице, на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

2. Елементот **“трансакциска сметка на налогодавачот”**, претставува податок од 15 нумерички знака кој се внесува во 15 полиња кои го означуваат бројот на сметката на налогодавачот на чиј товар се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот.

3. Во елементот **“банка на налогодавачот”**, се впишува алфанумерички податок кој укажува на називот на банката каде се наоѓа трансакциската сметка на налогодавачот, односно банката каде што истиот го поднесува инструментот заради извршување на платната трансакција. Овој елемент служи како дополнителна информација за бројот на сметката на налогодавачот наведен на платниот инструмент, и го пополнува учесникот.

4. Елементот **“датум на валута”**, е нумерички податок кој го пополнува учесникот со што го означува календарски датумот кога од неговата трансакциска сметка треба да се симнат средствата за да се изврши плаќањето, односно да се реализира трансакцијата.

5. Во елементот **“вкупен број на налози”**, е нумерички податок и претставува збир на сите поединечни налози содржани во збирниот налог и го пополнува налогодавачот.

6. Елементот **“потпис”** (на налогодавачот), го пополнува учесникот, овластеното лице кое во правниот промет го претставува правното лице-налогодавач, со што инструментот станува налогот за плаќање, т.е се одобрува извршување на трансакцијата.

7. Елементот **“место за лого”**, е празен. На тоа место носителот или учесникот може да го втисне заштитниот знак заради препознатливост или од маркетиншки мотив.

8. Елементот **“назив и седиште на примачот”**, (назив и седиште на правното или физичкото лице) е алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Го пополнува учесникот и во тоа поле се впишува називот и седиштето на правното лице на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издадено од надлежниот орган.

9. Елементот **“трансакциска сметка на примачот”**, (број на трансакциска сметката на примачот) претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат: бројот на трансакциска сметка на клиентот во чија полза се врши плаќањето, односно примачот на средства и истиот го пополнува учесникот.

10. Елементот **“банка на примачот”**, е алфанумерички податок кој служи за визуелна проверка на инструментот и како дополнително образложение за бројот на трансакциска сметка на примачот кој е наведен на соодветниот платен инструмент.

11. Елементот **“износ”** (вкупен), претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две десетални места) со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите. Во овој елемент се впишува вкупниот износ кој претставува збир на сите износи по поединечни налози.

12. Елементот “**датум на поднесување**”, е нумерички податок кој го пополнува налогодавачот, а го верифицира носителот.

13. Елементот “**начин**” (на плаќањето), е нумерички податок кој би требало да го заведе налогодавачот, и тој укажува дали подносителот бара да се изврши уплатата итно (преку МИПС -системот на НБРМ), преку системите за одложено порамнување, или на друг начин. Ако овој податок не е напишан од страна на налогодавачот тогаш, нема третман на итно плаќање.

Кодирањето на начинот на плаќање е дефинирано во глава III. точка 15 на ова упатство.

14. Елементот “**место на поднесување**”, е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а укажува на местото каде налогодавачот го поднел налогот за плаќање.

15. Елементот “**реден број на налогот**” е нумерички податок кој го означува бројот на налогот според редослед и го пополнува учесникот - налогодавач.

16. Елементот “**износ**” (по поединечен налог во МКД), претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите. Во овој елемент учесникот го впишува износот кој се однесува на поединечниот налог.

17. Во елементот “**цел на дознака**”, кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основата за плаќање заради која е воспоставен налог, односно дава податоци за спроведување на контрола на податоците наведени во елементот “повикување на број” (при одобрување). Збирниот налог за пренос содржи толку цели на дознаки колку што има основи за плаќање (по поединечни налози).

18. Елементот “**шифра**” (на плаќање), е податок сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учесникот, согласно со основата за плаќање, наведена во Шифрите на плаќање кај единствените платни инструментикој кој се составен дел на ова упатство, а кој го содржат описот на намената на дознаката и објаснението за неговата примена.

19. Во елементот “**повикување на број**”, (одобрување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок, кој претставува однапред договорен број помеѓу учесниците (налогодавач и примач), а содржи дополнителни информации за основата на плаќање на средства (на пр. број на фактура број на договор, број на продажно место, број на кредитна партија и други дополнителни информации). Во збирниот налог, овој елемент се повторува толку пати колку што има поединечни налози.

20. Во елементот “**повикување на број**”, (задолжување) се впишува комбиниран алфанумерички и нумерички податок како поблиско објаснување за деловните промени на налогодавачот - должник, кога плаќањето се врши во име и за сметка на друго лице, во име и за сметка на граѓанин по тековна сметка, за потреби на аналитичка евиденција на налогодавачот и сл. Овој елемент кореспондира со бројот на налозите на збирниот налог, т.е. има толкав број на повикување на број колку што изнесува бројот на поединечни налози.

21. Елементот “**место за потврда на прием**”, е елемент во функција на учесникот, кој му користи како доказ дека, дал налог за извршување на одредена трансакција кај носителот. Овој елемент се повторува толку пати колку што содржи страници збирниот налог.

22. Елементот “**вкупен број налози на страница 1 од X број страници**”, е нумерички податок кој го означува вкупниот број на поединечни налози содржани на првата страница од X број страници (во колку има

повеќе од една страница). На наредните страници се наведува вкупниот број на поединечни налози на конкретната страница (на пр. вкупно 10 налога на страница 2 од вкупно 5 страници).

23. Елементот “**вкупен износ на страница 1 од X број страници**”, претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите. Во овој елемент се впишува вкупниот износ (од сите износи по поединечни налози) кои се наоѓаат на страница 1.

На наредните страници исто така се наведува вкупниот износ од сите поединечни налози кои се наоѓаат во конкретната страница (на пр. Вкупен износ од сите налози кои се наоѓаат на втората страница или на третата страница и.т.н.).

Користење на инструментот **ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** (кога на товар на една трансакциска сметка на налогодавачот, се плаќа во полза на една трансакциска сметка на примачот по повеќе основи) (образец ПП 31)

Збирниот налог за пренос е инструмент кој според намената се состои од еден дел во два примерока и може да биде на повеќе страници, во зависност од бројот на поединечни налози. Инструментот збирен налог за пренос е оригинален документ на налогодавачот на кој, носителот го заверува приемот на определено место (ознака за прием) и истиот останува кај носителот како документ за задолжување на трансакциската сметка. Вториот примерок (од секоја страница) кој претставува извештај за задолжување, бидејќи е копија, ги содржи сите елементи и податоци на елементите како на првиот примерок (со веќе потврден прием од страна на носителот), му се предава на учесникот како доказ за дадениот налог за извршување на трансакциите и следење на извршување на плаќањето од неговата трансакциска сметка. Со збирниот налог за пренос имателот на трансакциската сметка поднесува и магнетен носител на податоци (во колку носителот-банката тоа го поставува како услов), кој задолжително ги содржи сите елементи од поединечните налози наведени на збирниот налог за пренос се користи тогаш кога налогодавачот врши плаќања во полза на еден примач по повеќе основи за плаќање.

8.6. Елементи на инструментот **ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** - (на товар на сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе примачи) (образец ПП 32)

Налогодавач					
1 Назив и седиште на налогодавачот	2 Трансакциска сметка на налогодавачот	3 Банка на налогодавачот	4 Износ (вкупен)		
задолжителен	задолжителен	опционален	задолжителен		
5 Потпис на налогодавачот	6 Датум на валута	7 Место на поднесување	8 Датум на поднесување	9 Вкупен број на налози	10 Место за лого
задолжителен	задолжителен	задолжителен	задолжителен	задолжителен	опционален
Примач					
11 Ред. број	12 Назив и седиште на примачот	13 Трансакциска сметка на примачот	14 Износ (по поединечен налог)	15 Банка на примачот	
задолжителен	задолжителен	задолжителен	задолжителен	задолжителен	
16 Цел на дознаката	17 Повикување на број (одобрување)	18 Повикување на број (задолжување)	19 Шифра (на плаќањето)	18 Начин (на плаќањето)	
опционален	задолжителен	опционален	задолжителен	задолжителен	
21 Место за потврда на приемот	22 Вк. број на налози на страница 1 од X број страници	23 Вкупен износ на страница 1 од X број страници			
задолжителен	задолжителен	задолжителен			

Содржина на елементите и нивно пополнување:

1. Елементот **“назив и седиште на налогодавачот”**, (назив и седиште на правното или физичко лице-налогодавач) е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а го означува називот и седиштето на правното лице, на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

2. Елементот **“трансакциска сметка на налогодавачот”**, претставува податок од 15 нумерички знака кој се внесува во 15 полиња кои го означуваат бројот на трансакциската сметка на налогодавачот на чиј товар се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот.

3. Во елементот **“банка на налогодавачот”**, се впишува алфанумерички податок кој укажува на називот на банката каде се наоѓа трансакциската сметка на налогодавачот, односно банката каде што истиот го поднесува инструментот заради извршување на платната трансакција. Овој елемент служи за дополнителна информација за бројот на сметката на налогодавачот, а го пополнува учесникот-налогодавач.

4. Елементот **“износ”** (вкупен), претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето со записка дените ги издвојува од денарите. Во овој елемент се впишува вкупниот износ кој претставува збир на сите износи по поединечни налози.

5. Елементот **“потпис”** (на налогодавачот), го пополнува учесникот, овластено лице кое во правниот промет го претставува правното лице-налогодавач со што, инструментот станува налог за плаќање, т.е. се одобрува извршување на трансакцијата.

6. Елементот **“датум на валута”**, е нумерички податок кој го пополнува учесникот со што се означува календарски датумот кога од неговата трансакциска сметка треба да се симнат средствата за да се изврши плаќањето, односно да се реализира трансакцијата.

7. Елементот **“место на поднесување”**, е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а укажува на местото каде истиот го поднел налогот за плаќање.

8. Елементот **“датум на поднесување”**, е нумерички податок кој означува календарски кога е предаден инструментот кој го пополнува налогодавачот, а го верифицира носителот.

9. Елементот **“вкупен број на налози”**, е нумерички податок кој претставува збир на сите налози (содржани на збирниот налог) и го пополнува учесникот-налогодавач.

10. Елементот **“место за лого”**, е празен. На тоа место носителот или учесникот може да го втисне заштитниот знак заради препознатливост или од маркетиншки мотив.

11. Елементот **“реден број”** (на налог), е нумерички податок кој го означува бројот на налогот според редослед (прв, втор) и го пополнува налогодавачот.

12. Елементот **“назив и седиште на примачот”**, (назив и седиште на правното или физичкото лице) е алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Го пополнува учесникот и во тоа поле се впишува називот и седиштето на правното лице на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентифи-

кација (лична карта или пасош) издадено од надлежниот орган. Овој елемент се повторува повеќе пати (во зависност од бројот на налозите).

13. Елементот **“трансакциска сметка на примачот”**, (број на трансакциската сметка на примачот) претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат: бројот на трансакциската сметка на клиентот во чија полза се врши плаќањето, односно примачот на средства и истиот го пополнува учесникот. Овој елемент се повторува повеќе пати согласно со бројот на поединечните налози.

14. Елементот **“износ”** (по поединечен налог), претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите. Во овој елемент учесникот го впишува износот кој се однесува по поединечниот налог.

15. Елементот **“банка на примачот”**, е алфанумерички податок кој служи за визуелна проверка на инструментот и како дополнително образложение за бројот на трансакциската сметка на примачот кој е наведен на соодветниот платен инструмент. Овој елемент се повторува повеќе пати согласно со бројот на налозите.

16. Во елементот **“цел на дознака”**, кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основата за плаќање заради која е воспоставен налог, односно дава податоци за спроведување на контролата на податоците впишани во елементот “повикување на број при одобрување”. Збирниот налог за пренос содржи толку цели на дознаки колку што има основи за плаќање.

17. Во елементот **“повикување на број”**, (одобрување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок, кој претставува однапред договорен број помеѓу учесниците (налогодавач и примач), а содржи дополнителни информации за основата на плаќање на средства (на пр. број на фактура број на договор, број на продажно место, број на кредитна партија и други дополнителни информации). Во налогот, овој елемент се повторува толку пати колку што има број на налози.

18. Во елементот **“повикување на број”**, (задолжување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок како поблиско објаснување за деловните промени на налогодавачот - должник, кога плаќањето се врши во име и за сметка на друго лице, во име и за сметка на граѓанин по трансакциска сметка, за потреби на аналитичка евиденција на налогодавачот и сл. Овој елемент кореспондира со бројот на налогит е на збирниот налог, т.е. елементот се повторува толку пати колку што има број на налози.

19. Елементот **“шифра”** (на плаќањето), е податок сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учесникот-налогодавач, согласно со основата за плаќање, наведен во Шифрите на плаќање кај единствените платни инструменткои кој се составен дел на ова упатство, а кој го содржат описот на намената на дознаката и објаснението за неговата примена.

20. Елементот **“начин”** (на плаќањето), е нумерички податок кој би требало да го заведе уплатувачот, односно налогодавачот и тој укажува дали подносителот бара да се изврши уплатата итно (преку МИПС -системот на НБРМ), преку системите за одложено порамнување, или на друг начин. Ако овој податок не е впишан од страна на налогодавачот, тогаш нема третман на итно плаќање.

Кодирањето на начинот на плаќање е дефинирано во глава III точка 15 на ова упатство.

21. Елементот “место за потврда на приемот”, е елемент во функција на учесникот, кој му користи како доказ дека, дал налог за извршување на одредена трансакција кај носителот. Овој елемент се повторува толку пати колку што содржи страници збирниот налог.

22. Елементот “вкупен број налози на страница 1 од X број страници”, е нумерички податок кој го означува вкупниот број на поединечни налози содржани на првата страница од X број страници. На наредните страници се наведува вкупниот број поединечни налози на конкретната страница (на пр. вкупно 10 налога на страница 2 од вкупно 5 страници).

23. Елементот “вкупен износ на страница 1 од X број страници”, претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (*), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето со записка дените ги издвојува од денарите. Во овој елемент се впишува вкупниот износ (од сите износи по поединечни налози) кои се наоѓаат на страница 1, односно страница 2 и т.н.) На наредните страници исто така се наведува вкупниот износ од сите поединечни налози кои се наоѓаат на конкретната страница (на пр. вкупен износ на 10 налога на страница 2 од вкупно 5 страници).

Користење на инструментот **ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС** (кога на товар на една трансакциска сметка на налогодавачот кај носителот, се плаќа во полза на повеќе примачи (образец **ПП 32**))

Збирниот налог за пренос (образец **ПП 32**) е инструмент кој според намената се состои од еден дел во два примероци и може да биде на повеќе страници, во зависност од бројот на поединечни налози. Инструментот збирен налог за пренос е оригинален документ на налогодавачот на кој носителот го заверува приемот на определено место (ознака за прием) и истиот останува кај носителот како документ за задолжување на сметката. Вториот примерок (од секоја страница) кој претставува извештај за задолжување, бидејќи е копија ги содржи сите елементи и податоци на елементите како на првиот примерок (со веќе потврден прием од носителот) му се предава на учесникот како доказ за дадениот налог за извршување на трансакциите и следење на извршување на плаќањето од неговата трансакциска сметка. Со збирниот налог за пренос имателот на трансакциската сметка поднесува и магнетен носител на податоци (до колку носителот-банката го поставува тоа како услов) кој задолжително ги содржи сите елементи од поединечните налози од збирниот налог за пренос. Се користи тогаш кога налогодавачот врши плаќања од една трансакциска сметка кај носителот во полза на повеќе примачи по повеќе основи за плаќање.

8.7 Елементи на инструментот **НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ** (образец **ПП 50**):

Налогодавач		Примач	
1. Назив и седиште на налогодавачот	задолжителен	9. Назив и седиште на примачот	задолжителен
2. Банка на налогодавачот	опционален	10. Банка на примачот	задолжителен
3. Трансакциска сметка (на налогодавачот)	задолжителен	11. Трансакциска сметка (на примачот)	задолжителен
4. Даночен број или ЕМБГ	задолжителен	12. Износ	задолжителен
5. Повикување на број - задолжување	задолжителен	13. Уплатна сметка	задолжителен
6. Цел на дознака	опционален	14. Сметка на буџетски корисник	задолжителен
7. Потпис	задолжителен	15. Приходна шифра и програма	задолжителен
8. Место за лого	опционален	16. Начин (на плаќањето)	опционален
		17. Датум на уплата	задолжителен
		18. Место на уплата	задолжителен
		19. Датум на валута	задолжителен
		19. Место за автоматска обработка	опционален

Содржина на елементите и нивно пополнување:

1. Елементот “**назив и седиште на налогодавачот**”, (назив и седиште на правното или физичкото лице-уплатувач) е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а го означува називот и седиштето на правното лице, на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган.

2. Во елементот “**банка на налогодавачот**”, се впишува алфанумерички податок кој укажува на називот на банката каде што се наоѓа сметката на налогодавачот, односно банката каде што истиот го поднесува инструментот заради извршување на платната трансакција. Овој елемент служи како дополнителна информација за бројот на трансакциската сметка на налогодавачот наведен на платниот инструмент и го пополнува учесникот.

3. Елементот “**трансакциска сметка на налогодавачот**”, претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња кои го означуваат: бројот на трансакциската сметка на налогодавачот на чиј товар се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот.

4. Во елементот “**даночен број или единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)**”, се впишува податок од 13 нумерички знаци кои претставуваат нумеричка идентификација на налогодавачот - даночен обврзник или даночен платец, или нумеричка идентификација на друго лице, во случај кога налогодавачот врши плаќање на јавна давачка во име и за сметка на тоа лице. За даночните обврзници, односно платци - правни лица, идентификатор е Единствениот даночен број доделен од Управата за јавни приходи, а за даночните обврзници - физички лица, идентификатор е Единствениот матичен број на граѓанинот, кој претставува негов даночен број.

5. Во елементот “**повикување на број**”, (задолжување) се впишува комбиниран нумерички и алфанумерички податок, како поблиско објаснување за деловните промени на налогодавачот - должник, кога плаќањето се врши во име и за сметка на друго лице, во име и за сметка на граѓанин, за потреби на аналитичка евиденција на налогодавачот и сл.

6. Во елементот “**цел на дознака**” кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основата за плаќање заради која е воспоставен налог, односно дава податоци за спроведување на контролата на податоците впишани во елементот “повикување на број при одобрување”. Покрај ова, во случај кога налогодавачот врши плаќање на јавна давачка во име и за сметка на друго лице, во овој елемент се впишува и називот и седиштето, односно името и презимето и местото на живеење на лицето во чие име и за чија сметка налогодавачот врши плаќање. Кога се врши плаќање на придонеси во корист на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, задолжителен елемент е нумерички податок за бројот на фолиото.

7. Елементот “**потпис**” (на налогодавачот), го пополнува учесникот овластено лице кое во правниот промет го претставува правното лице - налогодавачот, односно физичкото лице-налогодавач, со што инструментот станува налогот за плаќање, т.е. се одобрува извршување на трансакцијата.

8. Елементот “**место за лого**”, е празен. На тоа место Министерството за финансии може да го отпечати својот назив заради препознатливост на налогот за плаќање на јавните приходи во корист на буџетот, додека налозите за плаќања кои се однесуваат на сметките на фондовите ќе го содржат логото на носителот-банките каде што фондовите имаат свои сметки.

9. Елементот **“назив и седиште на примачот”**, (назив и седиште на државниот орган) е алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата, т.е. Буџетот на Република Македонија (до колку се уплаќа данок, акциза, царина) или називот на фондот (до колку се плаќаат придонеси), а го пополнува учесникот.

10. Елементот **“банка на примачот”**, е алфанумерички податок кој служи за визуелна проверка на инструментот и како дополнително образложение за бројот на сметката на примачот кој е наведен на соодветниот платен инструмент, а го пополнува учесникот.

11. Елементот **“трансакциска сметка на примачот”**, (број на трансакциската сметка на примачот) претставува податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат: бројот на трансакциската сметка на државниот орган (Трезорска сметка - Буџетот на Република Македонија-чија сметка се води во Народна банка на Република Македонија или фондовите), а во чија полза се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот.

12. Елементот **“износ”**, (со бројки) претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. После десетте полиња, се впишува, износот во дени (со две децимални места) со што полето со запирка дени-те ги издвојува од денарите.

13. Елементот **“уплатна сметка”** (за уплата на приходи за јавни потреби) е нумерички податок кој го претставува бројот на уплатната сметка за евидентирање на приливите на средства по основа на даноци, царини и други приходи на Буџетот на Република Македонија, Буџетите на единиците на локалната самоуправа и придонеси на Фондовите, согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи каде што:

- во првите три полиња се внесува податок од три нумерички знака кој ја претставува уплатната сметка и секогаш во првите две полиња се внесуваат нумеричките знаци 8 и 4 (доколку не се претходно отпечатени на налогот).

- во вторите три полиња се внесува податок од три нумерички знака кој претставува статистичка ознака на општината, и

- во третата група од пет полиња се внесува податок од пет нумерички знака кој го определува типот на јавниот приход кој се уплаќа.

14. Елементот **“сметка на буџетски корисник - единка корисник”** е нумерички податок кој се однесува на сметките на корисниците и единките корисници, кои се водат во рамки на Трезорската сметка, во чија корист се вршат сите уплати за извршени услуги од нивна страна како и приходи кои ги остваруваат по основ на донации и кредити. При овие уплати во определените групи од првите десет полиња, вторите три полиња и последните две полиња се внесуваат нумерички податоци и тоа:

- во првите десет полиња се внесува податок од десет нумерички знака кој се однесува на бројот на организационата класификација (Раздел) и регистарскиот број на буџетскиот корисник (РКБ).

- во вторите три полиња се внесува нумерички податок кој го идентификува типот на сметката на буџетскиот корисник и

- во последните две полиња се внесува податок од два нумерички знака, од кои првиот го определува редниот број на сметката во рамки на сметките од ист тип на соодветниот буџетски корисник, а вториот е контролен број.

Налогодавачот - уплатувач ќе ги добие наведените информации од буџетскиот корисник.

15. Елементот **“приходна шифра и програма”**, е нумерички податок сочинет од осум нумерички знака. Првите шест нумерички знака, кои ја претставуваат приходната шифра, се пополнуваат согласно со шифрите наведени во Правилникот за класификација на приходите. Елементот приходна шифра не се пополнува доколку се работи за уплата на царини.

Наредните два нумерички знака ја претставуваат програмата на буџетскиот корисник и се пополнуваат согласно програмите на буџетските корисници и единките корисници предвидени со Буџетот за соодветна година, и тоа доколку се работи за уплата во полза на сметка на буџетски корисник. Налогодавачот - уплатувачот ќе го добие податокот за програмата од буџетскиот корисник.

16. Елементот **“начин”** (на плаќањето), е нумерички податок кој би требало да го заведе уплатувачот, односно налогодавачот и тој укажува дали подносителот бара да се изврши уплатата итно (преку МИПС - системот на Народна банка на Република Македонија), преку системите за одложено порамнување, или на друг начин. Ако овој податок не е впишан од страна на налогодавачот, тогаш нема третман на итно плаќање.

Кодирањето на начинот на плаќањето е дефинирано во глава III, точка 15 на ова упатство.

17. Елементот **“датум на уплата”**, е нумерички податок кој го пополнува уплатувачот, а носителот го верифицира.

18. Елементот **“место на уплата”**, е алфанумерички податок кој го пополнува учесникот, а укажува на местото каде корисникот го поднел налогот за плаќање.

19. Елементот **“датум на валута”**, е нумерички податок кој го пополнува учесникот со што го означува датумот кога од неговата трансакциска сметка треба да се симнат средствата за да се изврши плаќањето, односно да се реализира трансакцијата.

20. Елементот **“место за автоматска обработка на податоци”**, е елемент во функција на носителот, кој му користи за полесна обработка на податоците и нивно автоматско процесирање.

Елементи на талонот - Потврда за налог на јавни приходи

Талонот - Потврда за налог на јавни приходи останува кај учесникот - налогодавачот по извршена контролата (за идентичноста на податоците внесени во елементите на инструментот) од страна на носителот. Талонот содржи дел од елементите на самиот инструмент-Налог за јавни приходи т.е.:

1. место за лого;
2. трансакциска сметка на налогодавачот;
3. износ;
4. трансакциска сметка на примачот;
5. цел на дознака;
6. уплатна сметка;
7. сметка на буџетски корисник-единка корисник;
8. приходна шифра и програма;
9. начин на плаќање;
10. датум на уплата;
11. место на уплата;
12. место за потврда на прием.

Елементот **“место за потврда на приемот”** е елемент во функција на учесникот, кој му користи како доказ за даден налог за извршување на одредена трансакција кај носителот.

Користење на инструментот **НАЛОГ ЗА ПЛАЌАЊЕ ЈАВНИ ПРИХОДИ** (образец ПП 50):

Овој инструмент се користи исклучиво за плаќање на обврските по основа на јавни приходи од страна на правните и физичките лица. Со овој инструмент се плаќаат сите видови даноци, придонеси, царини, акцизи и сл. Правните и физичките лица го вршат плаќањето од своите сметки. До колку плаќањето кај физичките лица се врши во готови пари, во елементот “сметка” се впишуваат две ѕвездички (**)

Делот на налогот кој е со потемна позадина од транспарентната боја на налогот се однесува на уплатните сметки за даноци, придонеси и други јавни приходи, на сметките на буџетските корисници - единка корисник и на приходните шифри за даночни и неданочни јавни приходи.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОБЕЛЕЖЈА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

9. Платните инструменти на хартија се дизајнирани во правоаголен облик и можат да бидат:

- во еден примерок од два дела (инструмент и талон) и

- во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која задоволува квалитетен пренос на податоци на копија)

9.1. За Фондот за пензиско и инвалидско осигурување се користи 80 грамска бела офсетна хартија.

10. Платните инструменти кои можат да се печатат во еден примерок во два дела (инструмент и талон) или во два примерока во еден дел (на самокопирачка хартија или (пресликувачка хартија) се следните: уплатница (образец ПП10); налог за пренос (образец ПП30); налог за исплата на готовина (образец ПП40) и уплатница за исплата на готовина (образец ПП41) се со единствени димензии (154x99мм) како и налогот за јавни приходи (образец ПП50) со димензии (154 x 109мм).

10.1. Платните инструменти кои се печатат во еден примерок во два дела покрај налогот имаат и талон од левата страна со димензии (56x99мм) кој е одделен од налогот со вертикална перфорација.

10.2. Платните инструменти: збиен налог за пренос (образец ПП31 и образец ПП32) се печатат исклучиво во два примерока од еден дел и се со димензии (297 x 210мм).

11. Платните инструменти кои се печатат во два примерока од еден дел на вториот примерок задолжително имаат ознака копија која останува кај учесникот после пополнувањето како доказ за извршеното плаќање.

12. Заднината на сите полиња во кој се впишуваат податоци е бела, а образецот е во транспарентна боја. Бојата на линиите и на исписите на обрасците е во нијанси специфицирани во прилогот - Графичко технички карактеристики на платните инструменти кои се составен дел на ова упатство.

13. Платните инструменти можат да се достават на хартија (образец со дефинирани елементи) или во електронски облик.

13.1. Дизајнот, графичко-техничките елементи за печатење на платните инструменти на хартија како и другите услови за печатење се содржани во прилогот - Графичко технички карактеристики на платните инструменти кои се составен дел на ова упатство.

13.2. Платните инструменти во електронски облик задолжително ги содржат елементите како платните инструменти на хартија. Формата може да ја дефинира секој носител, со задолжителен потпис во електронски облик.

14. Во рамките на системот на носителот, може да се користат налози за интерни трансфери пропишани од носителот.

15. Елементот “Начин на плаќање” укажува како налогодавачот му наложува на носителот да го изврши плаќањето ако тоа е надвор од системот на носителот. Укажувањето се изведува со пополнување на следните нумерички знаци: 1 или 2; кои се однесуваат

- за итно плаќање (што значи преку МИПС -системот на НБРМ) ќе се применува знакот: 1;

- за плаќање преку клириншка кука се применува знакот 2;

16. Во долниот дел на сите инструменти има место за автоматска обработка на податоци, каде можат да се печатат кодови за веќе внесените податоци со употреба на OCR A фонт.

IV. ВПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

17. Бројот на алфанумеричките знаци кои се впишуваат во елементите на платните инструменти се следни:

- назив и седиште на налогодавачот (уплатувач)

максимум 70 знака

- назив и седиште на примачот

максимум 70 знака

- цел на дознаката (исплата/уплата)

максимум 70 знака

и се внесуваат во два реда.

- банка на уплатувачот (налогодавач)

максимум 50 знака

- банка на примачот

максимум 50 знака

- место на поднесување

максимум 18 знака

- место на издавање

максимум 18 знака

- место на плаќањето

максимум 18 знака

- место на уплата

максимум 18 знака

- место на исплата

максимум 18 знака

- потпис

максимум 10 знака

и се внесуваат во еден ред.

18. Бројот на нумерички знаците на платните инструменти, според елементи, изнесува:

- број на трансакциската сметка на

налогодавачот; максимум 15 знака

- број на трансакциската сметка на

примачот; максимум 15 знака

- износ со цифри (вклучувајќи го и полето

со запирка) максимум 13 знака

- повикување на број (одобрување) максимум 24 знака

- повикување на број (задолжување) максимум 24 знака

- шифра на плаќање

максимум 3 знака

- датум на плаќањето

максимум 8 знака

- датум на валутата

максимум 8 знака

- дата на поднесувањето

максимум 8 знака

- начин на плаќањето

максимум 1 знак

и се внесуваат во еден ред.

Податоците со алфанумерички знаци се внесуваат во за тоа предвиденото поле, со мали слободни простори помеѓу зборовите, додека нумеричките знаци се впишуваат така што секој знак се внесува во поединечно поле означено со цела полна или мала полна линија.

19. Согласно со точка 16 од ова упатство во “местото за автоматска обработка на податоци”, носителите имаат обврска да ги внесуваат податоците во стандардизирана форма за секој инструмент на следниот начин:

19.1. Платен инструмент: ПП10 - Уплатница

Запис за автоматска обработка на податоци:

>>10<200401000123479<000001000000<800<<

Содржина:

Поле 1: Ознака за тип на платен инструмент;
Поле 2: Трансакциска сметка на примачот (должина 15 карактери, со водечки нули во делот за индивидуална партија);

Поле 3: Износ (должина 12 карактери, со водечки нули, без децимална запирка);

Поле 4: Шифра на плаќањето (должина 3 карактери);

19.2. Платен инструмент : ПП 40-Налог за исплата на готовина

Запис за автоматска обработка на податоци:

>>40<200401000123479<0711962450001<000001000000<130

Содржина:

Поле 1: Ознака за тип на платен инструмент;

Поле 2: Трансакциска сметка на налогодавачот (должина 15 карактери со водечки нули, во делот за индивидуална партија)

Поле 3: ЕМБГ на примачот (должина 13 карактери);

Поле 4: Износ (должина 12 карактери, со водечки нули, без децимална запирка)

Поле 5: Шифра на плаќањето (должина 3 карактери)

19.3. Платен инструмент: ПП 41 - Упатница за исплата на готовина

Запис за автоматска обработка на податоци:

>>41<200401000123479<05<0711962450001<000001000000<140<<

Содржина:

Поле 1: Ознака за тип на платен инструмент;

Поле 2: Трансакциска сметка на налогодавачот (должина 15 карактери со водечки нули, во делот за индивидуална партија)

Поле 3: За месец (должина 2 карактери)

Поле 4: ЕМБГ на примачот (должина 13 карактери)

Поле 5: Износ (должина 12 карактери, со водечки нули, без децимална запирка)

Поле 6: Шифра на плаќањето (должина 3 карактери)

19.4. Платен инструмент: ПП 30-Налог за пренос

Запис за автоматска обработка на податоци:

>>30<200401000123479<30000000029599<000001000000<200<<

Содржина:

Поле 1: Ознака за тип на платен инструмент;

Поле 2: Трансакциска сметка на налогодавачот (должина 15 карактери со водечки нули, во делот за индивидуална партија)

Поле 3: Трансакциска сметка на примачот (должина 15 карактери со водечки нули, во делот за индивидуална партија)

Поле 4: Износ (должина 12 карактери, со водечки нули, без децимална запирка)

Поле 5: Повикување на број -примач (должина 24 карактери)

Поле 6: Шифра на плаќање (должина 3 карактери)

19.5. Платен инструмент: ПП 50-Налог за јавни приходи

Запис за автоматска обработка на податоци:

>>50<200401000123479<10000000029500<000001000000<700543<<

Содржина:

Поле 1: Ознака за тип на платен инструмент;

Поле 2: Трансакциска сметка на налогодавачот (должина 15 карактери, со водечки нули во делот за индивидуална партија);

Поле 3: Даночен број или ЕМБГ на налогодавачот (должина 13 карактери);

Поле 4: Трансакциска сметка на примачот (должина 15 карактери, со водечки нули во делот за индивидуална партија);

Поле 5: Износ (должина 12 карактери, со водечки нули, без децимална запирка);

Поле 6: Приходна шифра и програма (должина 6 + 2 карактери).

20. Кај платните инструменти: Збирен налог за пренос (на товар на еден налогодавач во полза на еден примач по повеќе основи (образец ПП 31) и Збирен налог за пренос (на товар на еден налогодавач во полза на повеќе примачи по разни основи) - (образец ПП 32) нема автоматска обработка на податоци затоа што истите (до колку носителот-банката тоа го поставува како услов) се поднесуваат кај носителот на магнетна лента.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

21. Постојните единствени инструменти - обрасци за вршење на платниот промет согласно Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата ("Службен весник на Република Македонија", број 43/01, 103/01, 1/02, 40/02, 115/05 и 25/07) ќе се користат во платниот промет до 30.06.2008 година.

22. Со денот на отпочнување на примената на ова упатство престанува да важи Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата ("Службен весник на Република Македонија", број 43/01, 103/01, 1/02, 40/02, 115/05 и 25/07).

23. Ова упатството влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 11-50242/2

28 декември 2007 година
Скопје

Министер,
д-р Трајко Славески, с.р.

ПРИЛОГ: ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ - ОБРАСЦИ (7) :

4.1. Уплатница (образец ПП 10)

4.2. Налог за исплата на готовина (образец ПП 40)

4.3. Упатница за исплата на готовина (образец ПП 41)

4.4. Налог за пренос (образец ПП 30)

4.5. Збирен налог за пренос (на товар на еден налогодавач во полза на еден примач по повеќе основи) (образец ПП 31)

4.6. Збирен налог за пренос (на товар на еден налогодавач во полза на повеќе корисници по разни основи) (образец ПП 32)

4.7. Налог за плаќање на јавни приходи (образец ПП 50)

ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕШИ

Шифрата на плаќање која се впишува на инструментот е нумеричка ознака која соодветствува на описот наведен во целта на дознаката и се избира од следниот преглед и објаснение:

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
1	Исплата на лични примања и други исплати од благајна, како и исплати со безготовински пренос на средства
100	Исплата на нето плата во готово - се користи при исплата на нето плата и надомести, нето плата за полно работно време, скратено работно време, или за работа подолга од полно работно време (во вид на аконтација и по пресметка на вкупна плата во готово).
101	Исплата на нето плата со безготовински пренос на средства - се користи при исплата на нето плата и надомести, нето плата за полно работно време, скратено работно време, или заработка подолга од полно работно време (во вид на аконтација и по пресметка на вкупна плата со безготовински пренос на средства).
102	Исплата на нето плата за инвестнцин во готово - се користи при исплата на нето плата и надомести, нето плата за полно работно време, скратено работно време, или заработка подолга од полно работно време (во вид на аконтација и по пресметка на вкупна плата за инвестиции во готово).
103	Исплата на нето плата за инвестиции со безготовински пренос на средства - се користи при исплата на нето плата и надомести, нето плата за полно работно време, скратено работно време, или заработка подолга од полно (во вид на аконтација и по пресметка на вкупна плата за инвестиции со безготовински пренос на средства) -
110	Исплата на дивиденда во готово на акционери со обични акции - се користи за ознака при исплата во готово на нето добивка по основ на обични акции.
111	Исплата на дивиденда во готово на акционери со приоритетни акции -се користи за ознака при исплата на нето добивка во готово по основ на приоритетни акции,
112	Исплата на дивиденда со безготовкнски пренос на средства на акционери со обични акции -се користи за ознака при исплата на нето добивка по основ на обични акции со безготовински пренос на средства.
113	Исплата па дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со приоритетни акции - се користи за ознака при исплата на нето добивка на акционери со приоритетни акции со безготовински пренос на средства.
120	Исплата на надомест во готово на член на Управен одбор - се користи за ознака при исплата во готово на надомест на член на Управен одбор.
121	Исплата на надомест во готово на член на Надзорен одбор - се користи за ознака при исплата на надомест во готово на член на Надзорен одбор.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
122	Исплата на надомест во готово на член на други одбори и комисии- се користи за ознака при исплата на надомест во готово на член на други одбори и комисии.
123	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Управен одбор - се користи за ознака при исплата на надомест на член на Управен одбор со безготовински пренос на средства.
124	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Надзорен одбор - се користи за ознака при исплата на надомест на член на Надзорен одбор со безготовински пренос на средства.
125	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на други одбори и комисии- се користи за ознака при исплата на надомест на член на други одбори и комисии.
130	Исплата на заработувачка во готово, остварена преку студентска или младинска задруга - се користи за ознака при исплата на надомест во готово остварена одредбата преку студентска или младинска задруга
131	Исплата на заработувачка со безготовински пренос на средства остварена преку студентска или младинска задруга- се користи за ознака при исплата на надомест со безготовински пренос на средства за услуга остварена со работа преку студентска или младинска задруга.
140	Исплата на пензии во готово -се користи за ознака при исплата во готово по основ на пензии.
141	Исплата на пензии со безготовински пренос на средства - се користи за ознака по основ на исплата на пензии со безготовински пренос на средства.
150	Исплата на топол оброк во готово - се користи за ознака при исплата на надомест во готово за хранарина на работници.
151	Исплата на топол оброк со безготовински пренос на средства- се користи за ознака при исплата на надомест за хранарина на работници со безготовински пренос на средства
160	Исплата на надомест во готово за превоз до и од работно место -се користи за ознака при исплата на трошоци во готово за превоз до и од работно место.
161	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства за превоз до и од работно место -се користи за ознака при исплата на трошоци со безготовински пренос на средства за превоз до и од работно место на вработени.
170	Исплата на надомест за регрес во готово -се користи за ознака при исплата ео готово на регрес за годишен одмор на вработени.
171	Исплата на надомест за регрес со безготовински пренос на средства- се користи за ознака при исплата на регрес за годишен одмор на вработени со безготовински пренос на средства
180	Исплата на други лични примања во готово- се користи за исплата во готово на:

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
181	-надомест за време на привремена спреченост за работа заради болест, несреќа предизвикана на работно место или професионално заболување;
182	- надомест за време на породилно боледување;
183	- други права по основ на здравствено осигурување;
184	- социјална помош;
185	- примања на инвалиди;
186	-стипендии и кредити;
187	- надомест за работа по договор за дело;
188	- дневници и трошоци за службени патувања;
189	- теренски додатоци за време на работа и престој на терен;
190	- примања на времено невработени, а стекнале право на надомест;
191	- отпремнина;
192	- надомест на одвоен живот од семејство;
193	- надомест во случај на смрт на член на семејство, повреда и боледување;
194	- јубилејна награда;
195	- надомест за користење сопствено возило;
196	Други лични примања во готово - се користи за други не споменати лични примања во готово,
197	Исплата на други лични примања со безготовински пренос на средства за кои постојат услови -се користи за исплата лични примања со безготовински пренос за средства за: надомест за време на привремена спреченост за работа, заради болест, несреќа предизвикана на работно место или професионално заболување, социјална помош, примања на инвалиди, надомест за работа по договор за дело, надомест на одвоен живот од семејство и сл.
198	Исплата во готово на основа детски додаток - се користи за исплата на средствата во готово на основа детски додаток. Плаќање на основ на промет на производи, стоки, услуги, плаќање по основ на осигурување на средства, како и уплати по други основи на правни лица и физички лица
2	Плаќање по основ на промет на производи, стоки, услуги, плаќање по основ на осигурување на средства, како и уплати по други основи на правни лица и физички лица
200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти, освен по основ на инвестиции - се користи за плаќање помеѓу учесниците, правни субјекти заради измирување на обврски по должничко-доверителен однос настанат при купопродажба на производи и стоки.
210	Плаќање по основ на промет на производи и стока купена во малопродажба - се користи за плаќања помеѓу учесниците заради измирување на обврските настанати по основ на купување стока во малопродажни објекти.
211	Плаќање по основ на промет на производи и стока купена во големо продажба - се користи за плаќања помеѓу учесниците заради измирување на обврските настанати по основ на купување на стока во големо продажни објекти (магацини, складишта и сл.).
220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти, освен по основ на инвестиции - се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за извршена услуга, освен за услуга сврзана за инвестиции.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
221	Плаќање по основ на извршени услуги по основ на банкарски картички – се користи при пренос на средства од банката кон правниот субјект како уплата на дневен промет
230	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти по основ на инвестиции - се користи за плаќање помеѓу учесниците заради измирување на обврски по должничко-доверителен однос настанат при купопродажба на стоки и производи сврзани за инвестиции.
240	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти, по основ на на инвестиции - се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за извршена услуга сврзана за инвестиции.
241	Плаќање на обврски пред прием на фактура - се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за намирање обврски пред прием на фактура, а рокот на плаќање достасал.
250	Аванси -се користи за означување на плаќања по договорен аванс
260	Плаќање на правните субјекти по основ на осигурување на средства (платена премија) - се користи за плаќање на премија за осигурување и реосигурување
261	Плаќање на правните субјекти по основ на исплатена штета -се користи како ознака за плаќање на штети по надомест на осигурен ризик на правен субјект
262	Други не споменати плаќања на правни субјекти по горе не споменати основи - се користи како ознака за плаќање по други неспоменати основи.
270	Уплата на средства на правни лица за основачки влог - се користи како ознака при уплата на основачки влог на правни лица.
271	Уплата на средства за сопствен траен влог - се користи како ознака при уплата за зголемување на сопствениот траен влог.
272	Уплата на средства за покривање на загуба - се користи како ознака при уплата на средства за покривање на загуба.
280	Плаќања на /од физички лица. по основ на промет на стоки - се користи по основ на плаќање на и од граѓани за набавка на стоки и материјали
281	Плаќања на/од физички лица. по основ на промет на услуги - се користи по основ на извршени услуги на и од физички лица.
282	Плаќање на /од физички лица. по основ на осигурување (платена премија) - се користи за ознака при плаќање на премија за осигурување и реосигурување на физички лица.
283	Плаќање (исплата) и надомести на штета на/од физички лица. - се користи за плаќање по основ на надомест на штета за осигурен ризик на физички лица..
284	Уплата на средства на физички лица. за основачки влог - се користи како ознака при уплата на средства на физички лица. на име основачки влог.
285	Уплата на средства на физичко лице. за сопствен траен влог - се користи. како ознака при уплата за зголемување на сопствениот траен влог.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
286	Уплата на средства на физички лица. на тековна сметка- се користи како ознака при уплата на средства на физички лица. на тековна сметка.
287	Автоматско реорочување на средства на депозит или штедна книшка за физички лица преку трансакциска сметка -
288	Уплата на средства на физички лица. на сметка на правни лица за фиксни режиски трошоци- се користи како ознака при уплата на средства во полза на телеком, електростопанство, топлификација, водовод и др. заради измирување на обврски на физички лица. за телефонски услуги, потрошена струја, греење, вода и др.
289	Други плаќања на /од физички лица. - се користи за други видови не споменати плаќања од оваа група плаќања на/од физички лица..
290	Плаќања по судски решенија и други извршен налози- се користи како ознака при уплата на средства заради извршување на судско извршно решение или друг извршен налог.
3	Наплата на чек, плаќања по меница, плаќање покриено со гаранција
300	Наплата на чек, освен по основа на инвестиции - се користи за наплата на побарување од средства на трасантот, освен по основ на инвестиција,
310	Наплата на чек по основа на инвестиции - се користи за наплата на побарувања од средства на трасантот за инвестиција.
320	Наплата на меница, освен по основ на инвестиција - се користи за наплата на средства, т.е. за пренос на средства од сметка на авалистот на сметка на авалистот (регресирање на авалистот), освен по основ на инвестиција на трасантот и за пренос на средства од сметка на трасантот на сметка на ремитентот.
330	Наплата на меница по основ на инвестиции - се користи за наплата на средства т.е. за пренос на средства од сметката на авалистот на сметка на трасантот и за пренос на средства од сметка на трасантот на сметка на авалистот (регресирање на авалист) по основ на инвестиции.
340	Наплата на гаранција освен по основ на инвестиции - се користи за наплата на побарување од средства на давателот на гаранцијата и супер гаранција (делумно, или целосно), како и за регресирање на давателот на гаранција, освен по основ на инвестиции.
350	Наплата на гаранција по основ на инвестиции - се користи за наплата на побарување од средства на давателот на гаранцијата и супер гаранција (делумно или целосно, како и за регресирање на давателот на гаранција по основ на инвестиции.
360	Наплата на акцептен налог освен по основ на инвестиции- се користи за наплата на побарување од средства на давателот на акцептниот налог освен на основ на - инвестиции издаден до 30.06.2001-ва година.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
370	Наплата на акцептен налог по основ на инвестиции - се користи за наплата на побарување од средства на давателот на акцептниот налог по основ на инвестиции. издаден до 30.06.2001-ва година.
4	Плаќање со индосмент, пресметковно плаќање и плаќање по основ на кредит и депозит, како и враќање на кредити и депозити
400	Плаќање со индосмент - се користи за ознака на плаќање со индосмент
410	Плаќање со компензација - се користи за ознака на плаќање со компензација
420	Плаќање со цесија - се користи за ознака на плаќање со цесија
430	Плаќање со преземање на долг - се користи за ознака на плаќање при преземање на долг
431	Плаќање со асигнација - се користи за ознака при плаќање со асигнација
432	Плаќање на средства по основ на одобрен ломбарден кредит - се користи за ознака при одобрување на ломбарден кредит на банка од страна на НБРМ.
433	Плаќање на средства по основ на одобрен кредит преку аукција - се користи за ознака при одобрување на кредит преку аукција на банка од страна на НБРМ.
434	Плаќање на средства по основ на одобрен интрадневен кредит - се користи за ознака при одобрување на интрадневен кредит на банка од страна на НБРМ.
435	Плаќање на средства по основ на одобрен кредит за ликвидност - се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност на банка од страна на НБРМ.
436	Плаќање на средства по основ на останати репо трансакција - се користи за ознака при пренесување на средства по основ на останати склучени репо трансакција.
437	Плаќање на средства по основ на депозит кај НБРМ - се користи за ознака при пренесување на средства од сметка на банка на сметка на сметка на НБРМ по основ на депозит кај НБРМ.
440	Плаќање (издвојување средства) во полза на сметка за Задолжителна резерва кај НБРМ - се користи за ознака при плаќање (издвојување) средства на сметка на ЗР кај НБРМ по Одлука за издвојување.
441	Плаќање (издвојување средства) од штедилница во полза на сметка за Задолжителна резерва кај НБРМ - се користи за ознака при (издвојување) средства на сметка за ЗР кај НБРМ по Одлука за издвојување од штедилница.
442	Плаќање средства (купување) на благајнички записи кај НБРМ во полза на банка - се користи за ознака при плаќање (купување) на благајнички записи кај НБРМ за банка.
443	Плаќање средства (денарска противвредност за повраќај на девизи по извршена своп трансакција кај НБРМ - се користи за ознака при плаќање на денарски средства за повраќај на девизи од извршена своп трансакција.
444	Плаќање средства (денарска противвредност) за купување девизи од НБРМ - се користи за ознака при плаќање на денарски средства за купување девизи од НБРМ за банка.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзпната прнмена
445	Повлекување средства од сметка на задолжителна резерва кај НБРМ за ликвидност на банка - се користи за ознака при повлекување средства од сметка на ЗР кај НБРМ за ликвидност на банка согласно пропис.
446	Повлекување средства од сметка на задолжителна резерва кај НБРМ за ликвидност на штедилница - се користи за ознака при повлекување средства од сметка на ЗР кај НБРМ за ликвидност на штедилница согласно пропис.
447	Плаќање средства (купување) благајнички записи кај НБРМ во полза на клиенти по комисионен договор - се користи за ознака при плаќање (купување) на благајнички записи кај НБРМ во полза на клиенти согласно комисионен договор.
448	Плаќање (пренос на средства) од банка на основа одобрен кредит за ликвидност на банка -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност, (директна меѓу банкарска позајмица)
449	Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност на банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност на банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
450	Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од банка на штедилница -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност (директна позајмица)
451	Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од банка на штедилница, со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од банка на штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
452	Плаќање на средства на основа о зорсн кредит за ликвидност од штедилница на банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од штедилница на банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
453	Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на штедилница, со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност со посредство на Пазар на Рари и краткорочни хартии од вредност.
454	Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на банка -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од штедилница на банка (директна позајмица)
455	Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на штедилница -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од штедилница на штедилница (директна позајмица).
456	Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметка на една на сметка во друга банка - се користи за ознака при пренос на средства од едно правно лице од сметка на една на сметка во друга банка.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
457	Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од една или повеќе сметки на трансакциона сметка во рамки на иста банка - се користи за ознака при пренос на средства на исто правно од една или повеќе сметки на трансакциона сметка во иста банка.
458	Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметки во повеќе банки на иницијално блокирана сметка - се користи за ознака при пренос на средства на исто правно лице од сметки во повеќе банки на иницијално блокирана сметка.
459	Плаќање (пренос) на средства по други неспомнати основи - се користи за ознака при пренос на средства, по други неспомнати основи.
460	Плаќање на средства на основа одобрен краткорочен денарски кредит на правно лице - се користи за ознака при одобрување на краткорочен денарски кредит на правно лице
461	Плаќање на средства на основа одобрен инвестиционен денарски кредит на правно лице - се користи за ознака при одобрување на инвестиционен денарски кредит на правно лице
462	Плаќање на средства на основа одобрен кредит од девизен квалитет - се користи за ознака при плаќање на одобрен кредит од девизен квалитет. на сметка на клиент.
463	Плаќање на средства на основа одобрен рамков револвинг кредит-лимит - се користи за ознака при плаќање на средства (дел или во полн износ) од рамковниот револвинг кредит-лимит.
464	Плаќање на средства на основа одобрен станбен кредит на население - се користи за ознака при плаќање на средства на основа станбен кредит на граѓанин.
465	Плаќање на средства на основа одобрен потрошувачки кредит на население - се користи за ознака при плаќање на средства на основа одобрен потрошувачки кредит за потреби на население.
466	Плаќање на средства на основа одобрен кредит на индивидуални земјоделски производители и сточари - се користи за ознака при плаќање на средства на основа кредит на индивидуални земјоделски и сточарски производители.
467	Плаќање (пренос) на средства по други кредитни основи - се користи за ознака при плаќање на средства по други неспоменати кредитни основи.
470	Плаќање на средства во депозит од банка на банка - се користи за ознака при плаќање (пренесување на средства) во депозит кај друга банка заради орочување.
471	Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на банка - се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на правно лице-клиент на сметка на банка
472	Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка на банка - се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на правно лице-клиент на сметка на банка.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
473	Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на друго правно лице- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на правно лице-клиент на сметка на друго правно лице-депозитар.
474	Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка на друго правно лице- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на правно лице-клиент на сметка на друго правно лице-депозитар
475	Плаќање (пренос) на средства од сметка по видување на физичко лице на сметка на банка- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на физичко лица на сметка на банка по разни основи.
476	Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка на банка- се користи за ознака при пренесување на средства од орочен депозит на физичко лице-клиент на сметка на банка по разни основи.
477	Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување или сметка на физичко лице на сметка на правно лице- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на физичко лице-клиент на сметка на правно лице
478	Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка на правно лице- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на физичко лице-клиент на сметка на правно лице.
479	Плаќање на средства (денарска противвредност)за откуп на средства од девизен квалитет преку девизен пазар - се користи за ознака при пренесување на средства (денарска против вредност) од сметка на правно лице на сметка па банка за откуп на девизни средства
480	Плаќање на средства на основа одобрен краткорочен денарски кредит од штедилница на физичко лице се користи за ознака при одобрување на краткорочен денарски кредит, на физичко лице.
481	Плаќање (пренос) на средства на основа одобрен краткорочен денарски кредит од штедилница на правно лице- се користи за ознака при одобрување на краткорочен денарски кредит на правно лице.
482	Плаќање на средства во депозит од штедилница во банка- се користи за ознака при плаќање (пренесување на средства) во депозит кај банка заради орочување.
483	Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на штедилница -се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на правно лице-клиент на сметка на банка
484	Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување во штедилница на физичко лице во полза на сметка на правно лице- се користи за ознака при средства од ависта депозит на физичко лице на сметка на правно лице.
485	Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит во штедилница на физичко лице на сметка на правно лице- се користи за ознака при пренос на средства од орочен депозит на сметка на правно лице.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
486	Плаќање (пренос) на средства од депозит на физичко лице на сметка на друго физичко лице - се користи за ознака при пренесување на средства од депозит на физичко лице на сметка на друго физичко лице-депозитар.
487	Плаќање (пренос) на средства од депозит на физичко лице во штедилница на сметка во банка -се користи за ознака при пренесување на средства од депозит во штедилница на физичко лице на сметка во банка.
488	Други плаќања (пренос на средства од депозит) на правни лица - се користи за ознака при други плаќања од средства во депозит на правни лица
489	Други плаќања (пренос на средства од депозит) на физички лица - се користи за ознака при други плаќања од средства во депозит на физички лица
490	Враќање (по користење) средства од сметката на задолжителна резерва кај НБРМ за ликвидност на банка - се користи за ознака при враќање на средства на сметка на ЗР кај НБРМ за ликвидност на банка
491	Враќање (по користење средства) од сметка за Задолжителна резерва на штедилница кај НБРМ -се користи за ознака при враќање на <i>quedanea</i> на сметка за ЗР кај НБРМ за ликвидност на штедилница
492	Враќање средства (од доспеани) благајнички записи кај НБРМ во полза на клиенти (по комисионен договор) - се користи за ознака при враќање средства (од купени) благајнички записи кај НБРМ на клиенти согласно комисионен договор.
493	Враќање (по користење) средства од банка на основа ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ - се користи за ознака при враќање на средства од банка по користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ.
494	Враќање (по користење) средства од штедилница на основа ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ - се користи за ознака при враќање на средства од штедилница по користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ
495	Враќање на средства (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од друга банка -се користи за ознака при враќање на користен кредит за ликвидност (директна меѓу банкарска позајмица).
496	Враќање на средства од банка на основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи за ознака при враќање на користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
497	Враќање на средства од банка на основа користен кредит за ликвидност од штедилница - се користи за ознака при враќање на користен кредит за ликвидност од банка од штедилница.
498	Враќање на средства (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност -се користи за ознака при враќање на кредит за ликвидност од банка на штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
499	Враќање на средства (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност- се користи за ознака при враќање на кредит за ликвидност од штедилница на банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
500	Враќање на средства (од штедилница) на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност- се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
501	Враќање на средства од штедилница на основа користен кредит за ликвидност од банка- се користи за ознака при враќање на кредит за ликвидност од банка.
502	Враќање на средства од штедилница на основа користен кредит за ликвидност од штедилница - се користи ознака при враќање кредит од директна позајмица.
503	Враќање на средства по основ на кредит одобрен преку аукција - се користи за ознака при враќање средства од банка по користен кредит одобрен преку аукција од страна на НБРМ.
504	Враќање на средства по основ на одобрен интрадневен кредит - се користи за ознака при враќање средства од страна на банка по основ на одобрен интрадневен кредит од страна на НБРМ.
505	Враќање на средства по основ на одобрен кредит за ликвидност - се користи за ознака при враќање средства од банка по користен кредит за ликвидност кај НБРМ.
506	Враќање на средства по основ на останати репо трансакција - се користи за ознака при пренесување на средства по основ на останати склучени репо трансакција.
507	Враќање на средства по основ на депозит кај НБРМ - се користи за ознака при враќање на средства од сметка на НБРМ на сметка на банка по основ на депозит кај НБРМ.
508	Враќање на средства по основ достасани благајнички записи - се користи за ознака при враќање на средства од страна на НБРМ по основ на достасани благајнички записи.
510	Враќање на средства на основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице- се користи за ознака при враќање користен краткорочен денарски кредит на правно лице.
511	Враќање на средства на основа користен инвестиционен денарски кредит на правно лице- се користи за ознака при враќање на користен денарски кредит за инвестиции од правно лице.
512	Враќање на средства на користен кредит од девизен квалитет -се користи за. ознака при враќање на средства по користен кредит од девизен квалитет.
513	Враќање на средства на основа користен рамков револвинг кредит-лимит - се користи за ознака при враќање на средства (дел или во полн износ) од рамковиот револвинг кредит-лимит.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
514	Враќање на средства на основа користен станбен кредит на население - се користи за ознака при враќање на средства на основа користен станбен кредит од физички лица..
515	Враќање на средства на основа користен потрошувачки кредит од население - се користи за ознака при плаќање на средства на основа користен потрошувачки кредит за потреби на население.
516	Враќање на средства на основа користен кредит од индивидуални земјоделски производители и сточари - се користи за ознаки при враќање на средства на основа користен кредит од индивидуални земјоделски сточарски производители.
517	Враќање (пренос на средства) по користени кредити од банки по други основи -се користи за ознака при враќање на користени кредити по други кредитни основи
520	Враќање на средства во депозит од банка на банка - се користи за враќање на средства на банка кои биле во депозит кај друга банка.
521	Враќање средства во депозит по видување на правно лице кај банка на сметка на правното лице - се користи при враќање на средства во депозит по видување кај банка на сметка на правно лице.
522	Враќање средства во орочен депозит на правно лице (кај банки) на сметка на правното лице - се користи при враќање на средства во орочен депозит кај банка.
523	Враќање на средства во депозит на физичко лице (кај банка) на сметка на физичко лице - се користи при враќање на средства во депозит по видување кај банка на сметка на физичко лице.
524	Враќање на средства во орочен депозит на физичко лице (кај банка) на сметка на физичко лице - се користи при враќање на средства во орочен депозит кај банка на сметка на физичко лице.
525	Враќање на средства по други основи на правно лице на сметка во иста банка -се користи при враќање на средства на правно лице на други основи на сметка во банка.
526	Враќање на средства по други основи на правно лице на сметка во друга банка - се користи при враќање на средства на правно лице по други основи на сметка во друга банка.
527	Враќање на средства по други основи на сметка на физичко лице во иста банка -се користи при враќање на средства на физичко лице по други основи на сметка во иста банка.
528	Враќање на средства по други основи на сметка на физичко лице во друга банка - се користи при враќање на средства на физичко лице по други основи на сметка во друга банка.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
529	Враќање на средства од физичко лице на штедилница по користен краткорочен денарски кредит - се користи за ознака при враќање на средства од физичко лице на штедилница по користен денарски кредит.
530	Враќање на средства од правно лице на штедилница по користен краткорочен денарски кредит - се користи за ознака при враќање на средства од правно лице на штедилница по користен денарски кредит.
531	Враќање на средства во депозит од штедилница во банка - се користи за ознака при враќање на средства во депозит од штедилница во банка.
532	Враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница - се користи за ознака при враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница.
533	Враќање на средства во депозит по видување на физичко лице од штедилница -се користи за ознака при враќање на средства во депозит по видување на физичко лице.
534	Враќање на средства во орочен депозит на физичко лице од штедилница - се користи за ознака при враќање на средства во орочен депозит на физичко лице.
535	Враќање на средства во депозит на физичко лице од банка во штедилница – се користи за ознака при враќање на средства во депозит на физичко лице од банка во штедилница.
536	Враќања на средства во депозит по други основи - се користи за ознака при враќање на средства во депозит по други основи.
540	Плаќање по запрени обврски, уплати за солидарни или хуманитарни цели, донации и спонзорства
541	Запрени членарини од нето плати - се користи за ознака при запирање на средства од плати за плаќање членарина (н.пр. синдикална членарина и сл.)
542	Запрени членарини од пензии - се користи за ознака при запирање на средства од пензии за плаќање членарина.
543	Запрени членарини од други лични примања - се користи за ознака при запирање на средства од други примања за членарина.
544	Запирања за обврска од нето плати на основа станбен кредит - се користи за ознака при запирање на средства од нето плата (административна забрана) на основа обврска по станбен кредит.
545	Запирања за обврска од нето плати на основа потрошувачки кредит -се користи за ознака при запирање на средства од нето плата (забрана административна) на основа обврска по потрошувачки кредити
546	Запирања за обврска од нето плати на основа судско решение -се користи за ознака при запирање на средства од нето плата на основа судско решение (нпр. за алиментација или друг основ по судска одлука).
547	Други запирања од нето плати - се користи за запирања по други основи.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
550	Запирања за обврска од пензии на основа станбен кредит - се користи за ознака при запирање на средства од пензии (административна забрана) на основа обврска по станбен кредит.
551	Запирања за обврска од пензии на основа потрошувачки кредит - се користи за ознака при запирање на средства од пензии (административна забрана) на основа обврска по потрошувачки кредит.
552	Запирања за обврска од пензии на основа судско решение -се користи за ознака при запирање на средства од пензии на основа судско решение (н.пр. за алиментација или друг основ по судска одлука).
553	Други запирања од пензии - се користи за запирања од пензии по други основи.
554	Други запирања од други лични примања - се користи како ознака за запирања од лични примања остварени по разни основи.
560	Уплати за солидарни и хуманитарни цели - се користи како ознака за уплати на основа солидарни и хуманитарни цели.
561	Уплати за спонзорства - се користи како ознака за уплати за спонзорства
562	Уплати за донации - се користи како ознака за уплати за донации.
563	Уплати за други неспомнати цели
6	Камати и провизии
600	Плаќање камата од банка на основа користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ - се користи за ознака при плаќање камата на користен ломбарден кредит за ликвидност на банка и штедилница кај НБРМ.
601	Плаќање камата од штедилница на основа користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ - се користи за ознака при плаќање камата на користен ломбарден кредит за ликвидност од штедилница кај НБРМ.
610	Плаќање камата на банка на основа користен кредит за ликвидност од банка – се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност, (од директна меѓу банкарска позајмица).
611	Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи за ознака при плаќање камата по користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
612	Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница - се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од штедилница (директна позајмица штедилница -банка).
613	Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од банка на штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
614	Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност -се користи за ознака при плаќање камата од штедилница по користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
615	Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.
616	Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од банка - се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од банка.
617	Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница - се користи за ознака при плаќање камата од штедилница на основ на користен кредит за ликвидност.
620	Плаќање камата на основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице - се користи за ознака при плаќање камата за користен краткорочен денарски кредит од правно лице.
621	Плаќање камата на основа користен инвестиционен денарски кредит на правно лице - се користи за ознака при плаќање камата за користен инвестиционен денарски кредит од правно лице
622	Плаќање камата на основа користен кредит од девизен квалитет (правно-лице) -се користи за ознака при плаќање камата на користен кредит од девизен квалитет од клиент (правно лице)
623	Плаќање камата на основа користен рамков револвинг кредит-лимит -се користи за ознака при плаќање камата по користен кредит (дел или во полн износ од рамковиот револвинг кредит -лимит.
624	Плаќање камата на основа користен станбен кредит на население - се користи за ознака при плаќање камата на основа користен станбен кредит од население.
625	Плаќање камата на основа користен потрошувачки кредит на население - се користи за ознака при плаќање камата па основа користен потрошувачки кредит за потреби на население.
626	Плаќање камата на основа користен кредит од индивидуални земјоделски производители и сточари - се користи за ознака при плаќање камата на основа користен кредит од индивидуални земјоделски и сточарски производители.
627	Плаќање камата по други неспомнати кредитни основи - се користи за плаќање камати по други неспомнати основи создадени од кредитен однос.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
630	Плаќање камата на средства во депозит кај банка - се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит кај друга банка.
631	Плаќање камата па средства во депозит по видување на правно лице кај банка - се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит по видување на правно лице-клиент во банка.
632	Плаќање камата па средства (орочен депозит) на правно лице во банка - се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит (орочен) на правно лице-клиент во банка
633	Плаќање камата на средства во депозит по видување (штедна книшка) на физичко лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит по видување (штедна книшка) на физичко лице-клиент во банка.
634	Плаќање камата на средства во по видување (на сметка) на физичко лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства по видување на сметка на физичко лице-клиент во банка.
635	Плаќање камата на средства во (орочен депозит на штедна книшка) на физичко лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства во орочен депозит на физичко лице-клиент во банка на штедна книшка.
636	Плаќање камата на средства од сметка -платежна картичка на физичко лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства од сметка или во депозит по видување на платежна картичка на физичко лице-клиент во банка.
637	Плаќање камата на средства од тековна сметка на физичко лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства од тековна сметка на физичко лице.
638	Плаќање камата на средства од сметка (или платежна компанииска картичка) на правно лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства од сметка или во депозит по видување на платежна картичка на правно лице.
640	Плаќање казнена камата за користење задолжителна резерва над дозволено ниво по одлука на НБРМ - се користи за ознака при плаќање казнена камата према НБРМ.
650	Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по кредит на правно лице - се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено измирување на обврски по кредит на правно лице

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
651	Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврска по камата на правно лице - се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено измирување на обврски по камата на правно лице
652	Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по кредит на физичко лице - се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено измирување на обврски по кредит на физичко лице.
653	Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по камата на физичко лице - се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено измирување на обврски по камата на физичко лице.
654	Плаќање казнена камата за ненавремено намирување на други неспомнати обврски по кредит - се користи за ознака при плаќање казнена камата по други неспомнати обврски по кредит.
655	Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на други неспомнати обврски по неплатена камата - се користи за ознака при плаќање казнена камата по други неспомнати обврски по неплатена камата.
660	Плаќање провизија на НБРМ на основа добивање на дозволи, одобренија, решенија и сл. за потреби на банки, штедилници и др. финансиски организации - се користи за плаќање провизија на НБРМ заради добивање на дозволи, одобренија, решенија, согласности и слично за потреби на банки, штедилници и други финансиски организации.
661	Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи, решенија и сл. - се користи за плаќање провизија на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи. решенија и сл.
662	Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност на основа остварена провизија од брокерски куќи - се користи за плаќање провизија на КХВ по истек на секој месец (од остварената провизија).
663	Плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет (МИПС) - се користи за плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет.
664	Плаќање провизија на Клириншка куќа за услуги во платен промет (КИПС) - се користи за плаќање провизија на Клириншка куќа за услуги во платен промет.
665	Плаќање провизија на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност за услуги во тргување со жирални пари и краткорочни хартии од вредност - се користи за плаќање провизија на Пазар на пари за услуги во тргување со пари и КРХВ.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
666	Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет - се користи за плаќање провизија на банки за услуги во платен промет.
670	Плаќање провизија на банки за отворање на акредитив - се користи за плаќање провизија на банки за отворање на акредитив.
671	Плаќање провизија на банки за издавање денарска гаранција - се користи за ознака при плаќање провизија за добивање денарска гаранција.
672	Плаќање провизија на банки за издавање девизна гаранција - се користи за ознака при плаќање провизија за добивање девизна гаранција.
673	Плаќање провизија на банки за авалирање на меница - се користи за ознака при плаќање провизија за авалирање на меница од страна на банка.
674	Плаќање провизија на банки за откуп на девизни средства на девизен пазар -се користи за ознака при плаќање провизија за откуп на девизи на девизен пазар.
675	Плаќање провизија на банки за куртажа -се користи за ознака при плаќање провизија за конверзија и куртажа
676	Плаќање провизии по други не наведени основи - се користи за ознака при плаќање провизија по други не наведени основи
677	Плаќање премија за осигурување на депозит на физички лица - се користи за уплата на средства во фондот за осигурување на штедни влогови на име премија за осигурување на депозити на физички лица.
8	Уплати и исплати на средства
800	Уплати во готово на сопствена сметка од дневен пазар и наплата на чекови на индивидуални трговци поединци - се користи за ознака при уплата во готово и наплата на чекови од дневен пазар од страна на трговци поединци.
801	Уплати во готово на сопствена сметка и наплата на чекови од дневен пазар од трговска мрежа (дуќани) на трговски претпријатија -се користи за ознака при уплата во готово и од наплата на чекови од дневен пазар во трговска мрежа на претпријатија кои обавуваат трговска дејност.
802	Уплата (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволен касов максимум -се користи како ознака при уплата на средства во готово над касов максимум.
803	Уплата на средства од благајна (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволениот касов максимум на штедилница -се користи при уплата на вишокот на средства од благајна над касовиот максимум на штедилницата на сопствената сметка на истата.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
810	Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по фактура за фиксни режиски трошоци, весници, списанија и сл. за:
811	- потрошена електрична енергија,
812	- потрошено греење
813	- потрошена вода,
814	- телефонија,
815	- наемнина за користен деловен простор,
816	- весници и списанија,
817	- други трошоци од оваа група на трошоци
818	Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице за материјални трошоци -се користи за ознака при безготовинско плаќање на основа фактура за материјални трошоци.
819	Други уплати за неспомнати трошоци -се користи за ознака при уплати за други неспомнати трошоци.
820	Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по договор за дело -се користи како ознака при безготовинска уплата во полза на друго правно лице на основа извршена услуга по договор за дело.
830	Уплата (готовинска) на физички лица
831	Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена тековна сметка - се користи како ознака при готовинска уплата во полза на сопствена тековна сметка на физичко лице.
840	Уплата (готовинска) на физичко лице на сметка на друго правно лице по фактура или без фактура за фиксни режиски трошоци, школарина, градинка и сл.
841	- потрошена електрична енергија,
842	- потрошено греење
843	- потрошена вода,
844	- телефонија.
845	- наемнина за користен деловен простор,
846	- за услуги во училиште.
847	- за услуги во градинка
848	- други трошоци по оваа група на трошоци

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
849	Уплата на радиодифузна такса - се користи за ознака при пренос на средства од сметка на ЕСМ на сметка на радиодифузна
850	Други уплати за неспомнати трошоци на физички лица -се користи за ознака при уплати за други неспомнати трошоци на физички лица.
860	Исплати во готово од сопствена сметка во полза на правно лице на основа на: - откуп на земјоделски и сточарски производи - материјални трошоци - други основи (согласно пропис).
861	Други исплати од сметка на правни лица во готово - се користи за ознака при исплати за други неспомнати основи на правни лица,
870	Исплати во готово од сопствена сметка на физичко лице на основа на:
873	- исплати од сметка.
877	Други исплати во готово од сопствена сметка во полза на физичко лице -се користи како ознака при други неспомнати основи во полза на физичко лице
878	Подигање на готовина од сопствена сметка на штедилница заради исплата во готово од благајна на штедилница во полза на физичко лице -се користи при подигање на средства од сметка на штедилница заради исплата на средства (депозит или кредит) во готово на физичко лице на благајната на штедилницата.
880	Готовинска исплата од порто каса -се користи како ознака при готовинска исплата од порто каса.
9	Здружување, пренос на средства. плаќање по овластување, сторнирање налози рекламации и поврат на повеќе уплатени средства.
900	Пренос по основ на вложување и заедничка наплата на приходи - се користи како ознака при пренос на средства по основ на вложување од заедничка наплата на приходи.
901	Пренос од средства на буџетот - се користи како ознака при пренос на средства од буџетот.
902	Пренос од средства на органи, организации и фондови - се користи како ознака при пренос од средства на органи. организаци и фондови.

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
903	Пренос од средства на делот на правно лице и обратно - се користи како ознака при пренос на средства на делот на правно лице и обратно
905	Плаќање по овластување и за сметка на учесник во плаќањето - се користи како ознака при плаќање по овластување и за сметка на учесникот во плаќањето
906	Враќање по основ на вложување - се користи како ознака при враќање по основ на вложување.
910	Сторнирање налози и ртекламации - се користи како ознака при сторнирање на налози и пријава на рекламации за учесници во платен промет.
911	Поврат на повеќе уплатени средства - се користи како ознака при поврат на повеќе уплатени средства.
912	Исправка за поврат на средства по повеќе основи - се користи како ознака при поврат на средства по повеќе основи.
920	Сторнирање на налог - се користи како ознака при сторнирање на налог.
930	Останати плаќања - се користи како ознака при останати неспомнати плаќања.
0	Трансакции и работа на брокерски друштва (клиентска сметка)
010	Уплата по основ на купување акции помеѓу брокерски куќи - се користи како ознака при уплата по основ на купување акции помеѓу брокерски куќи.
011	Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции - се користи како ознака при уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции.
012	Готовинска уплата за купување на акции - се користи како ознака при готовинска уплата за купување на акции.
013	Уплата на Агенција на Република Македонија за приватизација од продажба на државен капитал - се користи како ознака при уплата на Агенција на Република Македонија за приватизација од продажба на државен капитал.
020	Уплата по основ на купување обврзници од Централен депозитар - се користи како ознака при Уплата по основ на купување обврзници од Централен депозитар.
021	Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на обврзници - се користи како ознака при уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на обврзници
022	Готовинска уплата за купување на обврзници - се користи како ознака при готовинска уплата за купување на обврзници

шифра на плаќање	Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена
030	Прилив на основа на продавање акции помеѓу брокерски куќи - се користи како ознака при прилив на основа на продавање акции помеѓу брокерски куќи.
031	Прилив од Централен депозитар на основа продажба на обврзници - се користи како ознака при Прилив од Централен депозитар на основа продажба на обврзници.
040	Готовинска уплата од продажба на акции - се користи како ознака при готовинска уплата од продажба на акции.
041	Готовинска исплата од продажба на обврзници - се користи како ознака при исплата во готово од продажба на обврзници.
050	Префрлање на берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна сметка - се користи како ознака при префрлување на срдства на основа берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна сметка.
060	Други неспоменати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерска куќа - се користи како ознака при други неспоменати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерски куќи.
070	Уплата на данок за финансиски трансакции по обврски на банки -се користи за ознака при плаќање данок (0.5%) на основа финансиски трансакции на банки.
071	Уплата на данок за финансиски трансакции по обврски на штедилници - се користи за ознака при плаќање данок (0,5%) на основа финансиски и трансакции на штедилници.

I. ГРАФИЧКО - ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Согласно точка 13.1 (Глава III) на Упатството за формата, содржината и употребата на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата со овој посебен прилог кој е составен дел на упатството, се пропишува дизајнот, графичко техничките елементи за печатење на платните инструменти на хартија како и другите услови за печатење.

Во упатството според начинот на печатење а по избор на учесниците и носителите на платниот промет, се разликуваат два вида на обрасци според облик и тоа:

- во еден примерок од два дела (инструмент и талон);

- во два примерока од еден дел (на самокопирачка или пресликувачка хартија која задоволува квалитетен пренос на податоци)

За фондот за пензиско и инвалидско осигурување се користи 80 грамска бела офсетна хартија.

Платните инструменти кои се печатат во еден примерок од два дела (инструмент и талон), а се однесуваат на

- уплатница (образец ПП10)
- налог за пренос (образец ПП30)
- налог за исплата на готовина (образец ПП40)
- уплатница за исплата на готовина (образец ПП41)
- налог за плаќање на јавни приходи (образец ПП50)

се со вкупни димензии (210 x 99мм) што соодветствува на една третина од А4 формат. Делот кој се наоѓа од десната страна и кој претставува **налог** е со димензии (154 x 99мм) додека помалиот дел кој се наоѓа на левата страна **талонот** е со димензии (56 x 99мм).

Верткалната перфорација која го одделува **налогот** од **талонот** мора да биде изведена во вид на сечена перфорација во однос празнина према засек 1:4 мм.

Исклучок од овие димензии само во висината има налогот за плаќање на јавни приходи (образец ПП50) кој е со димензии (210 x 109мм)

1. Платните инструменти кои се печатат во два примерока од еден дел се со димензии (154 x 99 мм)

Исклучок од овие димензии само во висината има налогот за плаќање на јавни приходи (образец ПП50) кој е со димензии (154 x 109мм), како и збирниот налог за пренос (образец ПП31 и ПП32) кои се со димензии (297x210мм) што одговара на полна димензија на А4 формат.

2. Сите обрасци се печатат во транспарентна боја, со исклучок на полињата (во кои се впишуваат податоци) кои се **бели**. Линиите со кои се обработени полињата на обрасците како и буквите на исписот се од истата палета на бои како позадината на образецот но во потемна нијанса. По поединечни обрасци бојата е следна:

- Бојата на заднината на налогот за пренос (образец ПП30) на збирните налози за пренос (образец ПП31) и (образец ПП32) се од палетата на бои **модел CMYK** со големина на компоненти **C:5;M:25; Y :18 i K:0**; Бојата на линиите и исписот е од палетата на бои модел **CMYK** со големина на компоненти **C:0;M:80; Y :40 i K:0**

- Бојата на заднината на платниот инструмент налог за плаќање на јавни приходи (образец ПП50) од палетата на бои модел **CMYK** со големина на компоненти **C:0;M:0; Y :0 и K:10**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои модел **CMYK** со големина на компоненти **C:0;M:80; Y :40 i K:0**

- Бојата на заднината на платниот инструмент налог за плаќање на јавни приходи (образец ПП150) при уплата на придонесот за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, од палетата на бои модел СМУК е со големина на компоненти **C:0; M:0; Y:0 и K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои модел **C:100; M:100; Y:100 и K:100** (места на пополнување **C:0; M:0; Y:0 и K:0**)

- Бојата на заднината на платниот инструмент уплатница (образец ПП110) од палетата на бои модел СМУК со големина на компоненти **C:33; M:6; Y:9 и K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои модел СМУК со големина на компоненти **C:100; M:64; Y:0 и K:0**

- Бојата на заднината на платниот инструмент налог за исплата на готовина (образец ПП140) е од палетата на бои модел СМУК со големина на компоненти **C:13; M:5; Y:7 и K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои модел СМУК со големина на компоненти **C:100; M:64; Y:0 и K:0**


- Бојата на заднината на платниот инструмент уплатница (образец ПП141) е од палетата на бои модел СМУК со големина на компоненти **C:2; M:19; Y:44 и K:0**. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои модел СМУК со големина на компоненти **C:0; M:80; Y:40 и K:0**

3. Сите елементи на платните инструменти со исто значење во сите платни инструменти, се пооделно претставени со своите карактеристики низ опис и слика во понатамошниот текст на овој Прилог.

4. Позадината на сите полиња во кој се впишуваат податоци е бела, а образецот е во транспарентна боја. Бојата на линиите и на буквите на образецот е во нијанса специфицирана во Прилогот број 3, составен дел на ова Упатство. Задолжителните полиња се специјално означени. Ова се однесува на платните инструменти кои се печатат во еден примерок во два дела и првиот примерок на инструментите кои се печатат во два примерока од еден дел.

1. Елемент “назив и седиште на налогодавачот” (димензии и карактеристики)

Елементот “назив и седиште на налогодавачот” содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 10 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголниците чији димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм. Низ средиштето на полето поминува непрекината линија по целата должина. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 1



НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ - (MAC C Times ; 6 ; Bold)

слика 1

2. Елемент “трансакциска сметка на налогодавачот” (димензии и карактеристики)

Елементот “трансакциска сметка на налогодавачот” е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 15 полиња, каде ширината на првите три полиња (кои ја означуваат сметката на банката) се со внатрешна широчина од 4,7мм. Останатите полиња (10 + 2) се со внатрешна широчина од 4,5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е обрабен со рам линија со дебелина од 0,476мм, полињата се одделени меѓусебно со линии со дебелина од 0,176мм, со исклучок на линијата која ги одделува првите три и последните две полиња која е со дебелина од 0,706мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6 . Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **bold** и големина 9. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 2



ТРАСАКЦИСКА СМЕТКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ- (MAC C Times 6; Bold)


ТРАСАКЦИСКА СМЕТКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ
2 0 0 0 0 1 3 6 5 8 9 7 4 2 6

големина на цифри за испис - (MAC C Times 9; Bold)

слика 2

3. Елемент “банка на налогодавачот” (димензии и карактеристики)

Елементот “банка на налогодавачот” содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 5 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6 . Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 3




БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ- (MAC C Times 6; Bold)

слика 3

4. Елемент “цел на дознака” (димензии и карактеристики)

Елементот “цел на дознака” содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 10 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка. Низ средиштето на полето поминува непрекината линија по целата должина. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 4.

- Напомена: Кај образецот ПП 32 димензиите на овој елемент се 70 x 5мм со непрекината линија на долниот раб.





ЦЕЛ НА ДОЗНАКА - (MAC C Times ; 6 ; bold)

слика 4

5. Елемент “повикување на број-задолжување” (димензии и карактеристики)

Елементот “повикување на број-задолжување” е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 24 полиња, каде внатрешната ширина на сите полиња изнесува 2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 8. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 5.




големина и тип на цифри - (MAC C Times 8; Bold)


слика 5

6. Елемент “потпис” (димензии и карактеристики)

Елементот “потпис” содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 9 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголиците чии димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 6



ПОТПИС - (MAC C Times 6 ; bold)



слика 6

7. Елемент “назив и седиште на примачот” (димензии и карактеристики)

Елементот “назив и седиште на примачот” содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 10 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголиците чии

димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм. Низ средиштето на полето поминува непрекинната линија по целата должина. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Изгледот на елементот е идентичен со елементот “назив и седиште на налогодавачот” претставен на слика 1.


8. Елемент “трансакциска сметка на примачот” (имензии и карактеристики)

Елементот “трансакциска сметка на примачот” е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 15 полиња, каде ширината на првите три полиња (кои ја означуваат сметката на банката) се со внатрешна ширина од 4,7мм. Останатите полиња (10 + 2) се со внатрешна ширина од 4,5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е обрабен со рам линија со дебелина од 0,476мм, полињата се одделени меѓусебно со линии со дебелина од 0,176мм, со исклучок на линијата која ги одделува првите три и последните две полиња која е со дебелина од 0,706мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 9. Изгледот на елементот е идентичен со елементот “трансакциска сметка на налогодавачот” прикажан е на слика 2

9. Елемент “банка на примачот” (димензии и карактеристики)

Елементот “банка на примачот” содржан во сите инструменти на упатството е со димензии 70мм x 5 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка со исклучок на аголиците чии димензии изнесуваат 2 x 2 мм со дебелина на линија 0,706мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии е прикажан на слика 7

- Напомена: Кај образецот ПП 32 димензиите на овој елемент изнесуваат 60 x 5мм




БАНКА НА ПРИМАЧОТ - (MAC C Times ; 6 ; Bold)

слика 7

10. Елемент “износ” (димензии и карактеристики)

Елементот “износ” е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 14 полиња, каде ширината на првото поле (во кое е внесена ознаката на валута МКД) е со внатрешна ширина од 11мм. Десетте полиња (што ги означуваат денарите и двете полиња после запирката што ги означуваат дените) се со внатрешна ширина од 4,5мм. Полето каде што е сместена запирката (која ги одделува дените од денарите) е со внатрешна ширина од 1,5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е обрабен со рам линија со дебелина од 0,276мм, полињата се одделени меѓусебно со линии со дебелина од 0,176мм, со исклучок на линијата која ги одделува првото поле, второто поле и секоја група од по три полиња, како и полето со запирката се со дебелина на линијата од 0,476мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 9, а на ознаката на валута (МКД) со големина 8. Изгледот на елементот во зголемен размер е прикажан на слика 8



износ
МКД 1 0 0 0 5 6 8 9 0 4 0 0

големина на цифри - (MAC C TIMES 9; bold)

слика 8

11. Елемент “повикување на број-одобрување”(димензии и карактеристики)

Елементот “повикување на број-одобрување” е со димензии 70 x 5 мм. Сочинет е од 24 полиња, каде внатрешната ширина на сите полиња изнесува 2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 8. Изгледот елементот е идентичен со елементот “повикување на број-задолжување” прикажан е на слика 5.

12. Елемент “шифра”(димензии и карактеристики)

Елементот “шифра” е со димензии 12x 4 мм. Сочинет е од 3 полиња, каде внатрешната ширина на сите полиња изнесува 3,7мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **bold** и со големи букви големина 6. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 8. Изгледот на елементот во зголемен размер е прикажан на слика 9.




ШИФРА - (MAC C Times, 6 ; bold)

слика 9

13. Елемент “начин”(димензии и карактеристики)

Елементот “начин” е со димензии 5x 4 мм. Сочинет е од едно поле, со бела позадина. Елементот е на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 0,376мм, Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **bold** и со големи букви големина 6. Големината на цифрата за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 8. Изгледот на елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 10.

НАЧИН



НАЧИН - (MAC C Times, 6 ; bold)

слика10

14. Елемент “датум на поднесување”(димензии и карактеристики)


Елементот “датум на поднесување” е со димензии 23x 4 мм. Сочинет е од 8 полиња, каде внатрешната ширина на сите полиња изнесува 2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Големината на цифрите за испис е со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и големина 8. Изгледот на елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 11.

- Напомена: Елементите “датум на валута” и “датум на исплата” по димензии се идентични со елементот “датум на поднесување”.

15. Елемент “место на поднесување”(димензии и карактеристики)

Елементот “место на поднесување” е со димензии 41x 4 мм. Сочинет е од едно поле, со бела позадина. Елементот е на долната страна обрабен со тенка непрекинута линија чија дебелина е 0,176мм, Називот на елементот е испишан со фонт **MAC C Times** во изведба **Bold** и со големи букви големина 6. Изгледот елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 11.

- Напомена: Елементот “место на исплата” по димензии е идентичен со елементот “место на поднесување”.



слика 11

16. Елементите “уплатна сметка”, “сметка на буџетски корисник-единка корисник” и “приходна шифра и програма” кои се наоѓаат на налогот за јавни приходи образец ПП150 ги имаат следните димензии и карактеристики:

- “уплатна сметка” составена е од три групи на полиња. Полињата се со бела позадина со внатрешна ширина од 3,7мм, Дебелина на рам линијата и линијата кои ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.

- “сметка на буџетски корисник-единка корисник” составена е од три групи на полиња (прва група од десет полиња, втора група од три и трета група е составена од две полиња). Полињата се со бела позадина со внатрешна ширина од 3,7мм, Дебелина на рам линијата и линијата кои ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.

- “приходна шифра и програма” составена е од две групи (една од шест полиња и една од две полиња). Полињата се со бела позадина со внатрешна ширина од 3,7мм, Дебелина на рам линијата и линијата кои ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.

Сите овие елементи се сместени во поле со позадина за 10% по темна од бојата на позадината на налогот и е со димензии 70 x 28мм.

Називот на елементите е испишан со фонт MAC C Times во изведба Bold и со големи букви големина 6. Изгледот на елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 12.



70 мм

УПЛАТНА СМЕТКА

СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК

ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА

НАЧИН

(MAC C Times ; 6 ; Bold)

слика 12

17. Елемент “ЛОГО” е слободен простор во кој ќе се отпечати заштитниот знак на носителот или учесникот во платниот промет.

18. Елемент “даночен број” (димензии и карактеристики)

Елементот “даночен број” е со димензии 70x 5 мм. Сочинет е од 13 полиња, каде внатрешната ширина на сите полиња изнесува 5мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со фонт MAC C Times во изведба Bold и со големи букви големина 6. Големината на цифрите за испис е со фонт MAC C Times во изведба Bold и големина 9. Изгледот елементот е во зголемен размер е прикажан на слика 13.

- Напомена елементот “единствен матичен број - ЕМБГ” е идентичен со елементот “даночен број”



МАТИЧЕН БРОЈ НА ПРИМАЧОТ
2 6 0 8 9 5 9 4 5 5 0 3 5

ГОЛЕМИТЕ И МАЛИТЕ ЦИФРИ - (MAC C Times 9 ; Bold)

слика 13

Димензиите на сите платни инструменти, димензиите на елементите, и нивните меѓусебни растојанија се дадени на образците како составен дел на овој Прилог.



ДИМЕНЗИИ НА (образец ПП10)
УПЛАТНИЦА

ДИМЕНЗИИ НА (образец ПП40)
НАЛОГ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА

ДИМЕНЗИИ НА (образец ПП41)
УПАТНИЦА ЗА ГОТОВИНСКА ИСПЛАТА

ДИМЕНЗИИ НА (образец ПП 30)
НАЛОГ ЗА ПРЕНОС

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС

НАЛОГОДАВАЧ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ

ТРАСАКЦИСКА СМЕТКА НА НАЛОГОДАВАЧ

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ

ДАТУМ НА ВКУПАЊЕ

ПОТПИС

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ

ТРАСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПРИМАЧ

БАНКА НА ПРИМАЧ

ИЗНОС

МКД

ШИФРА

ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ

МЕСТО НА ПОДНЕСУВАЊЕ

МЕСТО ЗА ПОТВРДА НА ПРИМАЧ

РЕДЕН БРОЈ НА НАЛОГ

ИЗНОС (ПО ПОДВРЖЕН НАЛОГ) ВО МКД

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ (ОДОБРУВАЊЕ) (0) ЗАДОЖУВАЊЕ (3)

ВКУПЕН БРОЈ НАЛОЗИ НА СТРАНА 1 ОД СТРАНИ

ВКУПЕН ИЗНОС НА СТРАНА 1

ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС
(на товар на еден или повеќе лица
или постои на еден примач по
поделени места)

РЕДЕН БРОЈ НА НАЛОГ	ИЗНОС (ПО ПОЕДИНЕЧЕН НАЛОГ) ВО МКД	ЦЕЛ НА ДОЗНАКА	ШИФРА	ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ ОДОБРУВАЊЕ (0) ЗАДОЛЖУВАЊЕ (3)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				
392				
393				
394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404				
405				
406				
407				
408				
409				
410				
411				
412				
413				
414				
415				
416				
417				
418				
419		</		

ДИМЕНЗИИ НА (образец ПП50)
НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2277.

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002 и 36/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 24.12.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на обичните акции издадени од Комерцијално Инвестициона банка АД Куманово дадена од Milestone ehf. Sudurlandsbraut, Reykjavik Island, со седиште на Sudurlandsbraut 12, 108 Reykjavik Island.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, на ова решение да го објави на начин како што е објавена понудата за откуп.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.

5. Решението ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-2519/28
24 декември 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007161